

Службен весник

на Република Македонија

Број 149

27 ноември 2012, вторник

година LXIX

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
3613. Одлука за поништување на постапката за доделување на концесија за експлоатација на минерална сировина – варовник на локалитетот “Превалец” – Велес по јавен повик за доделување на концесии за експлоатација на минерални сировини.....	2	3620. Правилник за општи и посебни барања за безбедност на храната за животни (*)..	7
3614. Одлука за задолжување на Јавното претпријатие Македонска радио – телевизија кај Комерцијална банка АД Скопје.....	2	3621. Правилник за барањата кои треба да ги исполнува докторот по ветеринарна медицина како носител на дејност во производството на ветеринарно-медицински препарати(*) ...	36
3615. Правилник за формата и содржината на барањето заради неиздавање на дозвола за одржување на јавна чистота, односно заради недонесување на решение за одбивање на барањето за издавање на дозвола за одржување на јавна чистота.....	2	3622. Правилник за начин на вршење на официјални контроли за верификација на прописите за безбедност на храната за животни	36
3616. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија У. бр. 206/2011 од 14 ноември 2012 година.....	4	3623. Листа на сировини, материјали и други производи чие ставање во промет и употреба се забранети (*)...	37
3617. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија У. бр. 224/2011 од 14 ноември 2012 година.....	5	3624. Спогодба за продолжување на важноста на Колективниот договор за текстилна индустрија на РМ.....	37
3618. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за начинот на користење, одржување и контролирање на површините за маневрирање, платформите, објектите, инсталациите, уредите и опремата на аеродромот.....	6	3625. Усогласување на Колективниот договор за текстилната индустрија на РМ	37
3619. Тарифник за дополнување на тарифникот за висината на надоместокот за користење и увид во податоците од геодетско - катастарскиот информационален систем	6	3626. Спогодба за продолжување на важноста на Колективниот договор за кожарска и чевларска индустрија на РМ	38
		3627. Усогласување на Колективниот договор за кожарско чевларска индустрија на РМ	38
		3628. Правилник за формата, содржината и начинот на издавање и одземање на службената легитимација на ревизорот	39
		Огласен дел	1-72

**ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
3613.**

Врз основа на член 38 став 1 алинеја 1 од Законот за концесии и јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 6/2012), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 11.11.2012 година, донесе

**О Д Л У К А
ЗА ПОНИШТУВАЊЕ НА ПОСТАПКАТА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – ВАРОВНИК НА ЛОКАЛИТЕТОТ “ПРЕВАЛЕЦ” – ВЕЛЕС ПО ЈАВЕН ПОВИК ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНИ СУРОВИНИ**

1. Со оваа одлука се поништува постапката за доделување на концесија за експлоатација на минерална суровина - варовник на локалитетот “Превалец” - Велес, објавена со Јавниот повик за доделување на концесии за експлоатација на минерални суровини („Службен весник на Република Македонија“ бр.61/12).

2. Постапката за доделување на концесијата за експлоатација на минерална суровина од точка 1 на оваа одлука се поништува со оглед дека за објавениот локалитет се дознаени такви околности, кои доколку би биле познати пред започнувањето на постапката за доделување на концесијата за експлоатација на минерална суровина не би се објавил јавниот повик за доделување на концесијата, или јавниот повик суштински би се разликувал.

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-8452/1
11 ноември 2012 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

3614.

Врз основа на член 25 став 6 од Законот за јавен долг („Службен весник на Република Македонија“ бр. 62/2005, 88/2008 и 35/2011), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 24.11.2012 година, донесе

**О Д Л У К А
ЗА ЗАДОЛЖУВАЊЕ НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ МАКЕДОНСКА РАДИО – ТЕЛЕВИЗИЈА КАЈ КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. СКОПЈЕ****Член 1**

Јавното претпријатие Македонска радио – телевизија се задолжува кај Комерцијална банка А.Д. Скопје, со долгорочен кредит во износ до 150.000.000,00 денари за период од 5 (пет) години со вклучена 1 (една) година грејс период сметано од денот на првото повлекување на средствата од кредитот.

Член 2

Средствата од долгорочниот кредит од член 1 на оваа одлука Јавното претпријатие Македонска радио – телевизија ќе ги користи за финансирање на Проектот за набавка на трајни обртни средства за продукција на програма за потребите на Македонска радио телевизија под следните услови:

- рок за враќање: 5 (пет) години со вклучена 1 (една) година грејс период сметано од денот на првото повлекување на средствата од кредитот;
- каматна стапка: каматна стапка во износ од 8% годишно;

- еднократна провизија во висина од 0,5% од износот на одобриениот кредит и провизија во износ од 0,5% од износот на искористените средства од кредитот, но не повеќе од 150.000 денари;
- без провизија за предвремено враќање.

Член 3

Условите и начинот на користење на заемот, како и сервисирањето на обврските кои произлегуваат од истиот, се утврдуваат со Договорот за долгорочен кредит кој ќе се склучи помеѓу Јавното претпријатие Македонска радио – телевизија и Комерцијална банка А.Д. Скопје.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-8984/1
24 ноември 2012 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

**МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ
И ВРСКИ****3615.**

Врз основа на член 7–6 став 2 од Законот за јавна чистота („Службен весник на Република Македонија“ бр.111/08, 64/09, 88/10, 23/11, 53/11 и 80/12), министерот за транспорт и врски донесе

**П РА В И Л Н И К
ЗА ФОРМАТ И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО ЗАРАДИ НЕИЗДАВАЊЕ НА ДОЗВОЛА ЗА ОДРЖУВАЊЕ НА ЈАВНА ЧИСТОТА, ОДНОСНО ЗАРАДИ НЕДОНЕСУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДБИВАЊЕ НА БАРАЊЕТО ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ДОЗВОЛА ЗА ОДРЖУВАЊЕ НА ЈАВНА ЧИСТОТА****Член 1**

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на барањето заради неиздавање на дозвола за одржување на јавна чистота односно заради недонесување на решение за одбивање на барањето за издавање на дозвола за одржување на јавна чистота во рокот утврден во член 7-а став 1 од Законот за јавна чистота.

Член 2

Барањето од член 1 на овој правилник се поднесува на образец „Барање заради неиздавање на дозвола за одржување на јавна чистота односно заради недонесување на решение за одбивање на барањето за издавање на дозвола за одржување на јавна чистота“ во формат А-4 во бела боја кој е даден во Прилог и е составен дел на овој правилник.

Образецот на барањето од став 1 на овој член содржи: назив на органот до кој се поднесува барањето, место за број и датум, во средишниот дел назив на барањето, назив на правното лице – подносителот на барањето, седиште на правното лице - подносителот на барањето, краток опис поради што се поднесува барањето и место за потпис на подносителот на барањето.

Член 3

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 01-22824
20 ноември 2012 година
Скопје

Министер,
Миле Јанакиески с.р.

Прилог**ДО: ПИСАРНИЦАТА НА МИНИСТЕРОТ ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ**

Број: _____
Датум: _____

Барање заради неиздавање на дозвола за одржување на јавна чистота
односно заради недонесување на решение за одбивање на барањето за
издавање на дозвола за одржување на јавна чистота

(назив на правното лице – подносителот на барањето)

(седиште на правното лице – подносителот на барањето)

Краток опис поради што се поднесува барањето:

Молам, согласно рокот утврден во член 7-б став 4 од Законот за јавна чистота да постапите по барањето за издавање дозвола за одржување на јавна чистота поднесено под број _____ на ден _____ до Министерството за транспорт и врски, чија копија ви ја доставувам во прилог.

Датум и место на поднесување

Подносител на барањето

УСТАВЕН СУД НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

3616.

Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на членовите 110 и 112 од Уставот на Република Македонија и член 70 од Деловникот на Уставниот суд на Република Македонија (“Службен весник на Република Македонија” број 70/1992), на седницата одржана на 14 ноември 2012 година, донесе

ОДЛУКА

1. СЕ УКИНУВА членот 19 став 2 алинеја 2 од Законот за вештачење (“Службен весник на Република Македонија” број 115/2011).

2. Оваа одлука произведува правно дејство од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.

3. Уставниот суд на Република Македонија, по повод поднесена иницијатива од Стамен Филипов од Скопје, со Решение У.бр. 206/2011 од 18 септември 2012 година, поведе постапка за оценување на уставноста на одредбата од Законот, означен во точката 1 од оваа одлука.

Постапката беше поведена затоа што пред Судот основано се постави прашањето за согласноста на оспорената одредба од Законот со одредбите од Уставот.

4. Судот на седницата утврди дека со оспорениот член 19 став 2 алинеја 2 од Законот е определено дека лицето со барањето за издавање на лиценца за вештачење, приложува и доказ дека со правосилна одлука не му е изречена забрана за вршење професија, дејност или должност, додека трае забраната.

5. Според член 8 став 1 алинеи 1, 3 и 4 од Уставот на Република Македонија основните слободи и права на човекот и граѓанинот признати во меѓународното право и утврдени со Уставот, владеењето на правото и поделбата на државната власт на законодавна, извршна и судска, се темелни вредности на уставниот поредок на Република Македонија.

Со членот 9 од Уставот е определено дека граѓаните на Република Македонија се еднакви во слободите и правата независно од полот, расата, бојата на кожата, националното и социјалното потекло, политичкото и верското уверување, имотната и општествената положба. Граѓаните пред уставот и законите се еднакви.

Согласно член 11 став 1 од Уставот, физичкиот и моралниот интегритет на човекот се неприкосновени.

Согласно член 25 од Уставот, на секој граѓанин му се гарантира почитување и заштита на приватноста на неговиот личен и семеен живот, на достоинството и угледот.

Според член 51 од Уставот во Република Македонија законите мораат да бидат во согласност со Уставот, а сите други прописи со Уставот и законите и секој е должен да ги почитува Уставот и законите.

Со Законот за вештачење се уредува вршењето на вештачење, областите, условите и начинот на вршењето на вештачењето, субјектите кои вршат вештачење, условите и постапката за полагање на стручен испит за издавање, продолжување, престанок или за одземање на лиценца за вештачење за вршење на вештачење од соодветна област, награда и надоместок на трошоците за извршеното вештачење, основањето, надлежноста, организацијата и работењето на Комората за вештаци, како и други прашања кои се однесуваат на вештачењето (член 1 од Законот).

Од анализата на оспорениот член 19 став 2 алинеја 2 од Законот, произлегува обврска за лицето кое положио стручен испит, со барањето за издавање на лиценца за вештачење да приложи и доказ дека со правосилна одлука не му е изречена забрана за вршење професија, дејност или должност, додека трае забраната.

Со одредбите од општиот дел од Кривичниот законик („Службен весник на Република Македонија“ број 37/1996, 80/1999, 4/2002, 43/2003, 19/2004, 81/2005, 60/2006, 73/2006, 7/2008, 139/2008, 114/2009, 51/2011, 135/2011 и 185/2011), е уредено прашањето на казнена-та евиденција.

Според членот 106 став 1 казнена-та евиденција ја води првостепениот суд надлежен според местото на раѓање на осудениот, освен ако со овој законик не е определен друг орган за водење на казнена евиденција, а според ставот 2 на истиот член, за лицата родени во странство или за оние чие место на раѓање е непознато како и за правните лица казнена-та евиденција ја води судот определен со закон.

Со одредбите од ставовите 3 и 4 од овој член од Кривичниот законик е пропишан ограничен круг на овластени субјекти на кои можат да им се направат достапни податоците од казнена-та евиденција. Имено, овие податоци можат да му се дадат на судот и на јавното обвинителство во врска со кривичната постапка што се води против порано осудениот и на надлежните органи што учествуваат во постапката за давање амнестија и помилување. Податоците од казнена-та евиденција можат на образложено барање да им се дадат на државните органи, правни или физички лица ако уште траат определени правни последици од осудата или кривично дело што се состојат во забрани или ако за тоа постои оправдан интерес заснован врз закон.

Согласно ставот 5 на овој член од Законикот, никој нема право да бара од граѓаните да поднесуваат докази за својата осудуваност или неосудуваност, а според ставот 6 на граѓаните по нивно барање, може да им се дадат податоци за нивната осудуваност или неосудуваност само ако овие податоци им се потребни заради остварувањето на нивните права во странство.

Врз основа на изнесените законски одредби произлегува дека никој нема право да бара од граѓаните да поднесуваат докази за својата осудуваност или неосудуваност.

Тргнувајќи од содржината на оспорената одредба од членот 19 став 2 алинеја 2 од Законот за вештачење, која уредува обврска за лицето кон барањето за издавање на лиценца, да достави доказ дека со правосилна одлука не му е изречена забрана за вршење професија, дејност или должност, додека трае забраната, законодавецот уредил посебен услов за издавање на лиценца, односно доказ дека на лицето не му е изречена предметната забрана.

Оспорената одредба од Законот, наметнува обврска за граѓанинот да ја докажува својата неосудуваност пред надлежните органи за да може да се стекне со одредено право, што предизвикува негативен психолошки ефект врз чувството на достоинство и углед на граѓанинот.

Уставната одредба и гаранција од членот 25 од Уставот за почитување и заштита на приватноста на личниот и семеен живот, на достоинството и угледот на граѓанинот, во себе ја инкорпорира и улогата на државата која треба да гарантира заштита на интегритетот и достоинството на начин со кој ќе обезбеди заштита во случај кога овие вредности се загрозени од друг, но и со избегнување на поединецот да му се наметнуваат обврски кои во конкретниот случај во постапка за издавање на лиценца за вештачење, можат службено да се проверат.

Во тој контекст одредбата од член 106 став 5 од Кривичниот законик со која се забранува од граѓаните да се бараат докази за нивната осудуваност или неосудуваност е уредена во функција на заштита на човековото достоинство, како што тоа е општо прифатениот принцип на забрана за самообвинување на осомничениот во казнено-то право, кој што е изграден подеднакво врз презумпцијата на невиност и заштитата на достоинството на поединецот.

Од овие причини според Судот, барањето од физичкото лице во оспорениот член 19 став 2 алинеја 2 од Законот, да достави доказ дека со правосилна одлука не му е изречена забрана за вршење професија, дејност или должност, додека трае забраната, се сведува на барање изјава за нивната осудуваност или неосудуваност кое има ефект врз однесувањето на поединецот, што е проблематично како од аспект на заштита на човековото достоинство, така и од аспект на презумпцијата на невиност на која се надоврзува забраната од лицето да се бара доказ за осудуваност, односно неосудуваност. Впрочем, не е спорно дека забраната за вршење на дејност изречена со една осудителна пресуда мора да биде ефективна, односно дека не може да се дозволи лицето под таква забрана да ја врши таа дејност се додека таа забрана трае. Меѓутоа, утврдувањето на тој факт не може да биде обврска на поединецот кој е во прашање, туку на надлежниот орган што одлучува за давање на соодветни дозволи за вршење на дејноста и кој што за утврдување на таа законска обврска ја има на располагање службената казнена евиденција, како инструмент за правилно применување на законот, од кои причини Судот оцени дека оспорениот член 19 став 2 алинеја 2 од Законот, не е во согласност со одредбите од Уставот.

6. Поради изнесеното, Судот одлучи како во точката 1 од оваа одлука.

7. Оваа одлука Судот ја донесе со мнозинство гласови во состав од претседателот на Судот Бранко Наумовски и судиите д-р Наташа Габер-Дамјановска, Елена Гошева, Исмаил Дарлишта, Никола Ивановски, Вера Маркова, Сали Мурати, д-р Гзиме Старова и Владимир Стојаноски.

У. бр. 206/2011
14 ноември 2012 година Претседател
Скопје на Уставниот суд на Република
Македонија
Бранко Наумовски, с.р.

3617.

Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на членовите 110 и 112 став 2 и 3 од Уставот на Република Македонија и член 70 од Деловникот на Уставниот суд на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" број 70/1992), на седницата одржана на 14 ноември 2012 година, донесе

ОДЛУКА

1. СЕ УКИНУВА членот 9 ставови 1 и 2 од Правилникот за формата и содржината на регистарските таблици и на пробните таблици на возилата и начинот и постапката на нивно издавање, број 12.1-60305/1 од 3 август 2011 година, донесен од министерот за внатрешни работи ("Службен весник на Република Македонија" број 107/2011).

2. Оваа одлука произведува правно дејство од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

3. Уставниот суд на Република Македонија, по повод поднесена иницијатива од Дарко Горѓиев од Скопје, со Решение У.бр. 224/2011 од 3 октомври 2012 година, поведе постапка за оценување на уставноста на одредбите од Правилникот, означен во точката 1 од оваа одлука.

Постапката беше поведена затоа што пред Судот основано се постави прашањето за согласноста на оспорената одредба од Правилникот со одредба од Уставот.

4. Судот на седницата утврди дека со оспорениот член 9 став 1 од Правилникот е определено дека пробните таблици за моторни и приклучни возила се изработени од подебела хартија во бела боја на која со црни букви и броеви е испишано: буквена ознака на реги-

страционото подрачје на латиница, регистарски број составен од три броеви и променлива ознака составена од два броја. Помеѓу буквената ознака на регистрационото подрачје и регистарскиот број на возилото поставен е натпис „PROBA“ вертикално испишан на налепница со пет жолти и пет црвени полиња. На горната, долната, левата и десната страна на регистарската таблица поставена е права црна линија со стандарден радиус на аглите (R 12), а според оспорениот став 2 од истиот член од Правилникот пробните таблици за моторни и приклучни возила со кои правните лица што се занимаваат со производство и/или пуштање на пазар на возила, врз основа на посебна потврда издадена од Министерството за внатрешни работи вршат пробно возење, се изработени од метал прекриен со ретрорефлектирачка фолија во бела боја, на која со црни букви и броеви е испишано: буквена ознака на регистрационото подрачје на латиница, регистарски број составен од три броеви и променлива ознака составена од два броја. Помеѓу буквената ознака на регистрационото подрачје и регистарскиот број на возилото поставен е натпис „PROBA“ вертикално испишан на налепница со пет жолти и пет црвени полиња. На горната, долната, левата и десната страна на регистарската таблица поставена е права црна линија со стандарден радиус на аглите (R 12).

5. Според ставот 1 од Амандманот V со кој е заменет членот 7 од Уставот, на целата територија во Република Македонија и во нејзините меѓународни односи службен јазик е македонскиот јазик и неговото кирилско писмо.

Согласно членот 110 алинеите 1 и 2 од Уставот, Уставниот суд на Република Македонија одлучува за согласноста на законите со Уставот и одлучува за согласноста на другите прописи и на колективните договори со уставот и со законите.

Со Правилникот за формата и содржината на регистарските таблици и на пробните таблици на возилата и на начинот и постапката на нивно издавање, број 12.1-60305/1 од 3 август 2011 година, донесен од министерот за внатрешни работи ("Службен весник на Република Македонија" број 107/2011), се пропишуваат формата и содржината на регистарските таблици и на пробните таблици на возилата, како и начинот и постапката на нивно издавање.

Според членот 15 од Правилникот пробните таблици за моторни и приклучни возила се издаваат привремено при купување на ново возило или користено (повољно) возило, до неговата регистрација.

Од анализата на оспорениот член 9 ставови 1 и 2 од Правилникот, произлегува дека во содржината на пробните регистарски таблици, буквените ознаки на регистрационото подрачје, се испишани само на латиница, како и натпис "PROBA" на македонски јазик но, со латинично писмо.

6. Со оглед на тоа што оспорените одредби од членот 9 ставови 1 и 2 од Правилникот, пропишуваат дека буквените ознаки за регистрационото подрачје на регистарските таблички да биде напишана само на латинично писмо, како и натписот кој означува "проба", да биде напишан само на латинично писмо – "PROBA", а имајќи предвид дека регистарските таблички на моторните возила што учествуваат во сообраќајот претставуваат службени ознаки, Судот оцени дека оспорените одредби од членот 9 од Правилникот, не се во согласност со цитираната одредба од Амандманот V со кој е заменет членот 7 од Уставот, со оглед дека во случајов во службената ознака е исклучено кирилското писмо, како службено писмо во Републиката.

7. Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во точката 1 од оваа одлука.

8. Оваа одлука Судот ја донесе, во состав од претседателот на Судот Бранко Наумоски и судиите д-р Наташа Габер-Дамјановска, Елена Гошева, Исмаил Дарлишта, Никола Ивановски, Вера Маркова, Сали Мурати, д-р Гзие Старова и Владимир Стојаноски.

У. бр. 224/2011
14 ноември 2012 година
Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Република
Македонија
Бранко Наумовски, с.р.

**АГЕНЦИЈА ЗА ЦИВИЛНО
ВОЗДУХОПЛОВСТВО**

3618.

Врз основа на член 79 став (1) од Законот за воздухопловство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 14/06, 24/07, 103/08, 67/10, 24/12 и 80/12), директорот на Агенцијата за цивилно воздухопловство, донесе

П Р А В И Л Н И К
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРА-
ВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ НА КОРИСТЕЊЕ, ОДР-
ЖУВАЊЕ И КОНТРОЛИРАЊЕ НА ПОВРШИНИТЕ
ЗА МАНЕВРИРАЊЕ, ПЛАТФОРМИТЕ, ОБЈЕКТИ-
ТЕ, ИНСТАЛАЦИИТЕ, УРЕДИТЕ И ОПРЕМАТА
НА АЕРОДРОМОТ

Член 1

Во Правилникот за начинот на користење, одржување и контролирање на површините за маневрирање, платформите, објектите, инсталациите, уредите и опремата на аеродром (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 151/07 и 126/10) во членот 2 се додава нова точка j) која гласи:

ј) “пловен канал” е полетно-слетна патека и патеки за возење на аеродроми на водена површина.”

Член 2

Во членот 11-в по ставот (1) се додава нов став (2) кој гласи:

„(2) Безбедносната ограда од став (1) на овој член на аеродромите на водена површина се поставува на просторот кој аеродромот на водена површина го зафаќа на копно.”

Ставот (2) станува став (3).

Член 3

Во членот 12 во ставот (1) по зборот: “аеродромот” се додаваат зборовите: “на копнена површина”.

По ставот (1) се додава нов став (2) кој гласи:

„(2) На оперативните површини на аеродромот на водена површина операторот треба веднаш да ги отстрани сите надворешни предмети, отпадоци или смет кои можат да го оштетат воздухопловот.”

Член 4

Во членот 14 по ставот (7) се додава нов став (8) кој гласи:

“8) Најголемата дозволена висина на бранови на пловните канали не треба да е поголема од дозволените карактеристики за воздухопловот за кој е проектиран аеродромот на водена површина.“

Член 5

Во членот 18 по ставот (2) се додава нов став (3) кој гласи:

„(3) На аеродормите на водена површина не треба да има било какви слободни пловни предмети кои би можеле да предизвикаат штета на воздухопловот или да го попречат одвивањето на воздушниот сообраќај.”

Член 6

По членот 48-б се додава нов член 48-в кој гласи:

„Член 48-в

Одредбите од Дел 4 на овој правилник се применуваат и на аеродроми на водена површина во обем и содржина соодветна на физичките карактеристики на аеродромот и услугите кои ги обезбедува операторот на аеродромот.”

Член 7

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 10-1295/7
14 ноември 2012 година
Скопје

Директор,
д-р Дејан Мојсоски, с.р.

АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ

3619.

Врз основа на член 38 став (2) од Законот за катастар на недвижности ("Службен весник на Република Македонија" бр.40/08, 158/10, 17/11, 57/11 и 74/12), Управниот одбор на Агенцијата за катастар на недвижности, на седницата одржана на 15.11.2012 година, донесе

**ТАРИФНИК
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ТАРИФНИКОТ ЗА ВИ-
СИНАТА НА НАДОМОСТОКОТ ЗА КОРИСТЕЊЕ
И УВИД ВО ПОДАТОЦИТЕ ОД ГЕОДЕТСКО -
КАТАСТАРСКИОТ ИНФОРМАЦИОНЕН СИСТЕМ**

Член 1

Во Тарифникот за висината на надоместокот за користење и увид во податоците од Геодетско - катастарскиот информацискиот систем ("Службен весник на Република Македонија" бр.153/09), по членот 9 се додава нов член 9-а кој гласи:

„Член 9-а

На правните лица кои поднесуваат пријава за запишување во катастарот на недвижности, за кои е потребно користење на податоци за тековната состојба на правното лице, од Информацијата за субјект – тековна состојба од електронската база на податоци на Централниот регистар на Република Македонија (интероперабилност) се наплатува надоместок во износ од 256 денари.“

Член 2

Овој тарифник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се објави по добивање на согласност од Владата на Република Македонија.

Бр. 01-17529/2
15 ноември 2012 година
Скопје

Управен одбор
Претседател,
Димитар Димовски с.р.

3620.

Врз основа на од член член 28 став (6) од Законот за безбедност на храната („Службен весник на Република Македонија“ бр. 157/10, 53/11 и 1/12), директорот на Агенција за храна и ветеринарство донесе

**П Р А В И Л Н И К
ЗА ОПШТИ И ПОСЕБНИ БАРАЊА ЗА БЕЗБЕДНОСТ
НА ХРАНАТА ЗА ЖИВОТНИ (*)**

**ГЛАВА 1
ОПШТИ ОДРЕДБИ**

**Член 1
Предмет**

Со овој правилник се пропишуваат општите и посебните барања за безбедност на храната за животни во однос на ставањето во промет, употребата, означувањето презентирањето и пакувањето на храната за животни.

Член 2

Под безбедност на храна за животни во смисла на овој правилник се подразбира безбедноста во однос на органолептичките особини, квантитативниот и квалитативниот состав, микробиолошката исправност и безбедноста во однос на присуството на непожелните супстанции и производи.

Член 3

Храната за животни органолептички треба да биде таква што нејзините природни својства (конзистенција, изглед, боја, мирис и вкус) не се променети и количествата хранливи состојки вградени во храната за животни вклучувајќи ги и адитивите треба да одговараат на потребите на одделни видови и категории на животни и да немаат негативно влијание на здравјето на животните односно да не го загрозуваат здравјето на луѓето и животната средина.

Член 4

Храната за животни и сировините за производство на храна за животни се безбедни доколку:

- Не содржат хормони, седативи, тиреостатици и антибиотици и други фармаколошки активни супстанции и супстанции кои не се дозволени за употреба во исхраната на животните;
- Не содржат неоргански материи над максимално дозволените количества дадени во Прилог 8 кој е составен дел на овој правилник;
- Показателите на хемиското разлагање не се над максимално дозволените вредности дадени во Прилог 9 кој е составен дел на овој правилник;
- Не содржат сапрофитски организми над максимално дозволениот број дадени во Прилог 10 кој е составен дел на овој правилник;
- Не содржат патогени микроорганизми на максимално дозволениот број дадени во Прилог 11 кој е составен дел на овој правилник;

(*) Со овој правилник се врши усогласување со Регулацијата (ЕЗ) Бр. 767/2009 на Европскиот Парламент и на Советот од 13 јули 2009 година за ставање во промет и употреба на храна за животни, со која се изменува Регулацијата на Европскиот парламент и Советот (ЕЗ) Бр. 1831/2003 и со која се отповикува Директивата на Советот 79/373/ЕЕЗ, Директива на Комисијата 80/511/ЕЕЗ, Директивите на Советот 82/471/ЕЕЗ, 83/228/ЕЕЗ, 93/74/ЕЕЗ, 93/113/ЕЗ и 96/25/ЕЗ и Одлука на Комисијата 2004/217/ЕЗ, CELEX бр. 32009R0767

- Не содржат токсини на токсигени бактерии (*Clostridium botulinum*, *Clostridium perfringens* и *Staphylococcus piogenes*) во 1 грам;

- Не содржат токсини и токсигени габички над максималниот дозволен број дадени во Прилог 12 кој е составен дел на овој правилник;

- Не содржат отровни растенија и паразитски габички на максимално дозволените количества дадени во Прилог 13 кој е составен дел на овој правилник;

- Не содржи адитиви за храна за животни, освен адитивите кои имаат поволни ефекти и и даваат поволни карактеристики на храната за животни;

- Не е органолептички изменета, односно, природните својства (конзистенција, изглед, боја, мирис и вкус) поради физички, хемиски, микробиолошки или други процеси им се изменети и не се повеќе соодветни за исхрана на животните;

- Не се механички загадени со примеси кои може да бидат штетни по здравствената состојба на животните;

- Се соодветен квалитативен и квантитативен состав кој ја одредува биолошката вредност, искористливост и употребливост на храната за животни односно ги содржи составните делови што се определени со прописите за квалитет и со декларацијата на производителот;

- Се соодветна декларација со рок на употреба, а рокот на употреба означен во декларацијата не е поминат.

**Член 5
Цел**

Цел на овој правилник, согласно општите принципи пропишани во Законот за безбедност на храна¹, е да се усогласат барањата за ставање во промет и употреба на храна за животни за да се обезбеди висок степен на безбедност на храната за животни и висок степен на заштита на јавното здравство, да се обезбедат соодветни информации за корисниците и потрошувачите и да се зајакне ефикасното функционирање на пазарот во Република Македонија.

**Член 6
Примена**

(1) Овој правилник се применува при ставање во промет и употреба на храна за животни и при исхрана на животни кои се одгледуваат за производство на храна и кај животни кои не се одгледуваат за производство на храна во Република Македонија, вклучително и барања за означување, пакување и презентирање.

(2) Овој правилник се применува без оглед на другите одредби утврдени во прописите од областа на исхраната на животни, особено:

(а) Правилник за услови за ставање во промет на медицинска храна за животни, формата и содржината на ветеринарниот рецепт за медицинска храна за животни и начинот на негово издавање²;

(б) Правилник за листа на непожелни супстанции во храната за животни и максимално дозволено ниво како и критичните точки за спроведување на истражување за идентификација на изворот и причините за пречекорување на максимално дозволеното ниво³;

(в) Правилник за мерки сузбивање и искоренување на трансмисивни спонгиозни енцефалопатии⁴;

(г) Закон за нус производи од животинско потекло⁵;

(д) Правилник за генетски модифицирана храна за животни⁶;

(е) Правилник за следливост и означување на генетски модифицирани организми и следливост на производи од храна и храна за животни произведени од генетски модифицирани организми⁷;

(ж) Правилник за категориите и функционалните групи на адитивите за храна за животни поблиските услови за декларирање, минималните карактеристики кои треба да се означат како и начинот на опишување на адитивите за храна за животни⁸; и

(з) Закон за органско земјоделско производство⁹.

(3) Водата која се користи за напојување на животните или е намерно инкорпорирана во храната за животни, треба да ги исполнува соодветните барања за безбедност на вода за пиење.

(4) Овој правилник не се применува на вода, без оглед дали се користи за напојување на животните или е намерно инкорпорирана во храната за животни, освен во случај на храната за животни која им се дава на животните преку вода.

(5) Солта која се користи во исхраната на животни или е намерно инкорпорирана во храната за животни, треба да ги исполнува соодветните барања за безбедност на сол за исхрана на луѓе.

Член 7 Дефиниции

(1) Поимите дефинирани во Законот за безбедност на храната и Законот за безбедност на храната за животни^{*10} се применуваат и во овој правилник доколку не е поинаку уредено.

(2) Одредени изрази употребени во овој правилник го имаат следното значење:

1) **‘орална исхрана на животни’** е внес на храна за животни во гастро-интестиналниот тракт на животното преку неговата уста со цел да се задоволат нутритивните потреби на животното и/или да се одржи продуктивноста на нормално здравите животни;

2) **‘животни кои се користат за производство на храна’** се животни кои се хранат, одгледуваат или чуваат за производство на храна погодна за исхрана на човекот, вклучувајќи животни кои не се користат за исхрана на човекот но кои припаѓаат на видовите кои вообичаено се користат за исхрана на човекот во Европската Унија и Република Македонија;

3) **‘животни кои не се користат за производство на храна’** се животни кои се хранат, одгледуваат или чуваат но кои не се користат за исхрана на човекот, како што се крзнени животни, домашни миленици и животни кои се чуваат во лаборатории, зоолошки градини и циркуси;

4) **‘крзнени животни’** се животни кои не се користат за производство на храна и кои се хранети, одгледувани или чувани за производство на крзно и кои не се користат за исхрана на човекот;

5) **‘домашен миленик’** е животно кое не се користи за производство на храна и кое припаѓа на видовите кои се хранат, одгледуваат или чуваат но кои не се користат за исхрана на човекот во Република Македонија;

6) **‘замена за млеко’** е крмна смеса која се дава во сува форма или по разрежување во одредено количество течност за исхрана на млади животни како дополнување или замена за пост-колострално млеко или за исхрана на млади животни како што се телиња, јагниња или јариња наменети за колење;

7) **‘носител’** е супстанција која се користи за растварување, разрежување, растурање или на друг начин физичко изменување на адитив за храна за животни со цел да се олесни ракувањето, примената или употребата, без за се промени неговата технолошка функција или без самиот да предизвика некои технолошки ефекти на истиот;

8) **‘контраминирани материјали’** е храна за животни која содржи ниво на недозволен супстанции кое го надминува нивото кое е прифатливо согласно Правилникот за листа на непожелни супстанции во храната за животни и максимално дозволено ниво како и критичните точки за спроведување на истражување за идентификација на изворот и причините за пречекорување на максимално дозволеното ниво^{*11};

9) **‘серија’** е утврдено количество на храна за животни која има заеднички карактеристики како што е потеклото, тип, видот на пакување, пакувач, испраќач или означување, и во случај на процес на производство, произведена единица од ист објект со користење на униформни параметри за производство или одреден број на такви единици, во случај на производство во континуитет и нивно заедничко складирање;

10) **‘означување’** е додавање на зборови, карактеристики, трговски марки, име на бренд, сликовито објаснување или симбол на храната за животни со ставање на овие информации на било кој медиум кој се однесува или ја придружува засегнатата храна за животни, како што се пакување, контејнер, забелешка, етикета, документ, идентификационен прстен, спојка или на Интернет, вклучително и за цели на рекламирање;

11) **‘етикета’** е секој привезок, бренд, ознака, сликовита или на друг начин опишана, напишана, печатена, отпечатена, означена, врежана, втисната, или прикачена на пакувањето или на контејнерот со храна за животни; и

12) **‘презентација’** е облик, изглед или пакување и материјали за пакување кои се користат за храната за животни, начинот на кој таа е уредена и начинот на поставување.

ГЛАВА 2 ОПШТИ БАРАЊА

Член 8

Барања за безбедност и ставање во промет

(1) Храната за животни може да се стави во промет и да се користи единствено доколку:

(а) е безбедна; и

(б) нема директни несакани ефекти на животната средина или на благосостојбата на животните.

(2) Барањата кои се пропишани во член 27 од Законот за безбедност на храна^{*12} се применуваат, *mutatis mutandis*, на храната наменета за животни кои не се користат за производство на храна.

(3) Покрај барањата од став (1) на овој член, операторите со храна за животни кои ставаат во промет храна за животни треба да обезбедат храната за животни да:

(а) е здрава, изворна, незагадена, соодветна на својата намена и е со квалитет соодветен за продажба; и

(б) е означена, спакувана и презентирана во согласност со одредбите пропишани во овој правилник и други важечки прописи од областа.

(4) Барањата кои се пропишани во член 28 од Законот за безбедност на храна^{*13} се применуваат, *mutatis mutandis*, на храната наменета за животни кои не се користат за производство на храна.

(5) Храната за животни треба да биде во согласност со техничките одредби за нечистотии и други хемиски фактори кои се дадени во Прилог 1 кој е составен дел на овој правилник.

Член 9

Одговорности и обврски на активностите со храна за животни

(1) Одредбите од членовите 32 и 33 од Законот за безбедност на храна^{*14} и член 14 од Законот за безбедност на храна за животни^{*15} треба да се применуваат *mutatis mutandis* од страна на операторите со храна за животни во однос на храната за животни наменета за животни кои не се наменети за производство на храна.

(2) Лицето одговорно за означување на храната за животни треба да ги направи достапни за Агенцијата за храна и ветеринарство (во понатамошниот текст: Агенцијата), сите информации кои се однесуваат на составот или тврдења, својствата на храната за животни која

е ставена во промет од страна на тоа лице, што овозможува верификација на точноста на информациите дадени на етикетата, вклучувајќи ја точната процентуална застапеност на тежина на сировини на храна за животни која била користена во крмната смеса.

(3) Во итни случаи кога е загрозувано здравјето на луѓето или животните или заради заштита на животната средина и без оглед на законските прописи на Република Македонија кои се однесуваат на заштита на интелектуална сопственост, Агенцијата може на купувачот да му ги даде сите информации од став (2) на овој член, доколку по разгледување на легитимноста на интересите на производителите и корисниците, дојде до заклучок дека барањето за таквите информации е оправдано. Доколку е соодветно, Агенцијата ги дава тие информации по потпишување на Изјава за доверливост од страна на купувачот.

Член 10

Ограничување и забрана

(1) Храната за животни не смее да содржи или да биде составена од сировини, материјали и други производи чие ставање во промет или употреба за исхрана на животни е ограничено или забрането.

(2) Сировините, материјалите и другите производи чие ставање во промет или употреба за исхрана на животни е ограничено или забрането согласно став (1) на овој член се дадени во Листа на сировини, материјали и други производи чие ставање во промет или употреба кај животните е забрането^{*16}.

ГЛАВА 3

СТАВАЊЕ ВО ПРОМЕТ НА ПОСЕБНИ ВИДОВИ ХРАНА ЗА ЖИВОТНИ

Член 11

Содржина на адитивите за храна за животни

(1) Без оглед на барањата за употреба на адитивите за храна за животни кои се однесуваат за одобрување на соодветните адитиви за храна за животни, сировини за храна за животни и дополнителна храна за животни не треба да содржат нивоа на адитиви за храна за животни кои се 100 пати повисоки од максималната дозволена концентрација во комплетната храна за животни или пет пати повисоки во случај на кокцидиостатици и хистомоностатици.

(2) Нивото од 100 пати релевантна максимална концентрација на комплетна храна за животни од став (1) на овој член може да се надмине само доколку составот на засегнатите производи ја исполнува посебната нутритивна цел во поглед на релевантна соодветната употреба за која се наменети согласно Правилникот за општите и посебни услови за составување листа на храна за животни за посебни нутритивни цели во исхраната^{*17} во кој се дадени и условите за употреба на оваа храна за животни во листата на предвидена намена на храната за животни. Објектите кои се под контрола на производителот на храна за животни кои ги користат зоотехнички и нутритивни адитиви треба да бидат одобрени во согласност со Законот за безбедност на храна за животни^{*18}.

ГЛАВА 4

ОЗНАЧУВАЊЕ, ПРЕЗЕНТИРАЊЕ И ПАКУВАЊЕ

Член 12

Начин на означување и идентификација на храната за животни

(1) Означувањето и идентификацијата на храната за животни не смее да го доведе во заблуда корисникот, а особено:

(а) во однос на употребата или карактеристиките на храната за животни, особено, природата, начинот на производство, својствата, составот, количеството, рокот на траење, видови или категории на животни за кои е наменета;

(б) давање атрибути на храната за животни, ефекти или карактеристики кои истата не ги поседува или наведување на мислење дека храната за животни има посебни карактеристики во случај кога сите слични храни за животни имаат такви карактеристики; или

(в) во однос на усогласеноста со означувањето согласно кодовите за добра пракса или други прописи од областа.

(2) Сировините на храната за животни или крмните смеси кои се ставаат во промет во рефус или во незапечатени пакувања или контејнери во согласност со член 23 став (2) на овој правилник, треба да бидат придружени со документ кој ги содржи сите задолжителни податоци во однос на означувањето кои се пропишани во овој правилник.

(3) Во случај кога храната за животни е понудена за продажба од далечина, задолжителните податоци во однос на означувањето кои се пропишани во овој правилник, со исклучок на оние кои се пропишани во членовите 16 точки (б), (г), (д), и 17 став (2) точка (в) или 18 став (1) точка (г) на овој правилник, треба да бидат присутни на материјалот кој ја придружува продажбата од далечина или истите треба да бидат обезбедени преку други соодветни средства пред склучување на договорот за продажба од далечина. Податоците од членовите 16 точки (б), (г), (д), и 17 став (2) точка (в) или 18 став (1) точка (г) на овој правилник, треба да се обезбедат најдоцна до времето на доставување на храната за животни.

(4) Храната за животни за посебни нутритивни цели може да се стави во промет единствено доколку нејзината намена е наведена во Правилникот за општите и посебни услови за составување листа на храна за животни за посебни нутритивни цели во исхраната^{*19} и ги исполнува условите за карактеристиките пропишани во таа листа а особено во однос на пакувањето, контејнерот и етикетата.

(5) Покрај одредби утврдени со оваа Глава треба да се исполнат и одредбите за означување дадени во Прилог 2 кој е составен дел на овој правилник.

(6) Дозволените отстапувања за разлики помеѓу означените составни вредности на сировините за храна за животни или крмни смеси и вредностите кои биле добиени при анализа за време на вршење на службени контроли во согласност со одредбите пропишани во Закон за безбедност на храна^{*20}, се наведени во Прилог 3 кој е составен дел на овој правилник.

Член 13

Одговорност

(1) Лицето одговорно за означувањето треба да обезбеди целосни и точни податоци кои се ставаат на етикетата на храната за животни.

(2) Лице одговорно за означувањето е операторот со храна за животни кој прв ја ставил во промет храната за животни или, каде што е применливо, операторот со храна за животни под чие име или трговско име засегнатата храна за животни се става во промет.

(3) До степенот до кој нивните активностите влијаат врз означувањето во рамките на соодветниот објект под нивна контрола, операторите со храна за животни треба да обезбедат дека податоците дадени преку било кој медиум ги задоволуваат барањата пропишани со овој правилник.

(4) Операторите со храна за животни одговорни за малопродажба или дистрибуција чии активности не влијаат на означувањето, треба да ги спроведуваат сво-

ите активности со посебно внимание со цел да помогнат да се обезбеди усогласеност со барањата за означување на производот, особено за да се избегне повторно снабдување со производи за кои знаат или треба да претпостават, врз основа на достапни податоци и како професионални оператори, дека не се во согласност со овие барања.

(5) Во рамките на активностите кои се под нивна контрола, операторите со храна за животни треба да осигураат дека задолжителните податоци за означувањето се пренесуваат преку ланецот на храна со цел да се овозможи податоците да бидат достапни на крајниот корисник во согласност со овој правилник.

Член 14 Тврдења

(1) Означувањето и презентацијата на сировините на храната за животни и крмните смеси можат да предизвикаат особено внимание кон присуството или отсуството на супстанција во храната за животни, на посебните нутритивни карактеристики или на процес или посебна функција која е поврзана со претходните, при што треба да се исполнети следниве барања:

(а) тврдењето е објективно, може да се верификува од страна на Агенцијата и е разбирливо за корисникот на храната за животни; и

(б) лицето одговорно за означувањето, на барање на Агенцијата, треба да обезбеди научни докази за тврдењето, или со повикување на научни докази кои се достапни на јавноста или преку документиран истражувања на компанијата. Научните докази треба да бидат достапни за јавноста во времето кога храната за животни се става во промет. Набавувачите и купувачите имаат право да му укажат на Агенцијата за нивните сомнеж во поглед на вистинитоста на тврдењата. Во случај кога ќе се дојде до заклучок дека тврдењето не е доволно поткрепено, означувањето во поглед на тоа тврдење ќе се смета како погрешно наведување за целите на член 12 од овој правилник.

(2) Без оглед на став (1) од овој член, дозволени се тврдења во поглед на оптимизација на исхраната и поддршка на заштитата на физиолошката состојба, освен во случај доколку тие содржат тврдења од видот од став (3) точка (а) на овој член.

(3) Со означувањето или презентирањето на сировините на храната за животни не смее да се тврди дека:

(а) тие спречуваат, третираат или лекуваат болест, освен во случај на кокцидиостатици и хистомоноостатици како што е пропишано во Правилник за категориите и функционалните групи на адитивите за храна за животни поблиските услови за декларирање, минималните карактеристики кои треба да се означат како и начинот на опишување на адитивите за храна за животни?²¹ Оваа точка не се однесува на тврдењата кои се поврзани со нутритивните дисбаланси доколку не постои патолошки симптом кој укажува на истите;

(б) тие имаат посебна нутритивна цел, како што е наведено на листата со наменети цели пропишани во Правилникот за општите и посебни услови за составување листа на храна за животни за посебни нутритивни цели во исхраната²² освен доколку ги задоволува барањата кои се таму пропишани.

Член 15 Презентирање на особености на ознаката

(1) Задолжителните особености на ознаката треба да се дадени во целост на видно место на пакувањето или контейнерот, на етикета која е прикачена на истите или на придружниот документ од член 12 став (2) на овој правилник, на начин со кој тие се препознатливи, јасно се читаат и не можат да се бришат, испишани на македонски јазик.

(2) Задолжителните особености на ознаката треба да бидат лесни за идентификување и не смеат да бидат покриени со други податоци. Тие треба да бидат испишани во боја, со фонт и големина која не го затемнува или нагласува било кој дел од информацијата освен во случај кога таа варијација не е наменета за скривање на внимание на изјавите за претпазливост.

Член 16 Општи задолжителни барања за означување

(1) Сировината на храна за животни или крмните смеси не смеат да се ставаат во промет доколку следниве информации не се означени на етикетата:

(а) видот на храната за животни: 'сировина на храна за животни', 'комплетна храна за животни' или 'дополнителна храна за животни', како што е соодветно;

- за 'комплетна храна за животни', може да се употреби називот 'комплетна храна за животни – замена за млеко', доколку е соодветно,

- за 'дополнителна храна за животни', можат да се користат следниве називи: 'минерална храна за животни' или 'дополнителна храна за животни – замена за млеко',

- за домашни миленици со исклучок на мачки и кучиња, 'комплетна храна за животни' или 'дополнителна храна за животни' може да се замени со 'крмна смеса';

(б) името или името на бизнисот и адресата на операторот со храна за животни одговорен за означувањето;

(в) доколку е достапно, бројот на одобрение на објектот одговорен за означување во согласност со Законот за нус-производи од животинско потекло за објекти кои се одобрени во согласност со тој закон или во согласност со Законот за безбедност на храна за животни²³. Доколку лицето одговорно за означување има повеќе броеви на одобренија, тој треба да го користи оној број кој е издаден во согласност со Законот за безбедност на храна за животни²⁴

(г) референтниот број на серијата;

(д) нето количината изразена во мерна единица за маса во случај на цврсти производи и во мерни единици за мала или волумен во случај на течни производи;

(е) листата на адитиви на храна за животни пред која се наоѓа називот 'адитиви' во согласност со Глава I од Прилог 5 или 6, како што е применливо, и без оглед на одредбите за означување пропишани во Правилник за категориите и функционалните групи на адитивите за храна за животни поблиските услови за декларирање, минималните карактеристики кои треба да се означат како и начинот на опишување на адитивите за храна за животни²⁵ и

(е) количината на влага во согласност со точка 6 од Прилог 1.

(2) Освен податоците од став (1) на овој член, при ставање во промет на сировини за храна за животни или крмни смеси истите треба да бидат придружени со ознака која ги содржи и следните податоци:

(а) листа на адитиви за храна за животни пред која се става насловот 'адитиви' во согласност со Прилог 5 Глава I кој е составен дел на овој правилник или Прилог 6 Глава I кој е составен дел на овој правилник, и без оглед на одредбите за означување пропишани во Правилник за категориите и функционалните групи на адитивите за храна за животни поблиските услови за декларирање, минималните карактеристики кои треба да се означат како и начинот на опишување на адитивите за храна за животни за одобрување на соодветниот адитив за храна за животни; и

(б) содржината на влага во согласност со Прилог 1 точка 6 од овој правилник.

Член 17

Посебни задолжителни барања за означување на суровини за храна за животни

(1) Покрај барањата од член 16 од овој правилник, ознаката на суровините на храна за животни треба да вклучи:

(а) името на суровините на храна за животни; и
(б) задолжителната декларација која е соодветна на посебната категорија како што е предвидено во Прилог 4.

(2) Во случај кога во суровините за храна за животни се инкорпорирани адитиви, покрај барањата од став (1) на овој член при означувањето на суровините за храна за животни треба да се вклучат и следните податоци:

(а) видовите или категориите на животни за кои е наменета суровината за храна за животни во случај кога соодветните адитиви за храна за животни не биле одобрени за сите видови животни или не биле одобрени со максимално дозволено ниво за некои видови;

(б) упатства за правилна употреба во согласност со Прилог 2 точка 4 од овој правилник, во случај кога е пропишана максимална содржина на соодветните адитиви; и

(в) минималниот рок за складирање за адитиви, со исклучок на технолошките адитиви.

Член 18

Посебни задолжителни барања за означување на крмни смеси

(1) Покрај барањата од член 16 од овој правилник, при означувањето на крмните смеси треба да се вклучат и следните податоци:

(а) видовите или категориите на животни за кои се наменети крмните смеси;

(б) упатства за правилна употреба во кои се укажува на причината за која е наменета храната за животни; тие упатства треба да бидат во согласност со Прилог 2 точка 4 од овој правилник;

(в) во случај кога производителот не е лице кое е одговорно за означувањето, треба да се обезбедат следните податоци:

- називот или фирмата и адресата на производителот, или

- бројот на одобрение на производителот како што е назначено во член 16 точка (в) од овој правилник или бројот за идентификација во согласност со Закон за безбедност на храна за животни²⁶, доколку таков број не е достапен, бројот за идентификација доделен на барање на производителот или увозникот-операторот со храна за животни, кој треба да биде во согласност со форматот кој е пропишан во Правилник за општите и посебните хигиенски барања за храна за животни во поглед на хигиенските барања за примарно производство, упатства за добра производна пракса за време на примарно производство, општи и посебни барања за операторите со храна за животни во било која фаза на производство, преработка и дистрибуција во поглед на објекти и опрема, начин на водење евиденција за спроведените мерки и постапки, како и принципите за добра пракса за исхрана на животни²⁷;

(г) индикација за минималниот рок за складирање во согласност со следниве барања:

- 'употребливо до ...' проследено со дата која укажува одреден ден во случај на храна за животни која лесно се расипува поради процес на распаѓање,

- 'да се употреби пред ...' проследено со дата која укажува на одреден месец во случај на друга храна за животни.

Доколку на ознаката е наведен датумот на производство, може да се додаде и минималниот рок на складирање '... (временски период изразен во денови или месеци) по датумот на производство';

(д) листа на суровини на храна за животни од кои е составена храната за животни, под наслов 'состав' и укажување на името на секоја суровина на храната за животни во согласност со Член 17 став (1) точка (а) од овој правилник, во која суровините на храната за животни се наредени во опаѓачки редослед согласно тежината пресметана во однос на содржина на влага во крмната смеса. Листата може да вклучи процентуалност по тежина; и

(е) задолжителните декларации од Прилог 5 Глава II на од овој правилник или Прилог 6 Глава II на од овој правилник.

(2) При составување на листата од став (1) точка (д) на овој член, се применуваат следните барања:

(а) треба да се наведат името и процентуална застапеност изразена во тежина на суровината за храната за животни доколку нејзиното присуство е назначено на ознаката со зборови, слики или графички;

(б) ако процентуалната застапеност изразена во тежина на суровините содржани во крмните смеси кои се наменети за производство на храна не се наведени на ознаката, лицето одговорно за означување, без да е во спротивност со прописите на Република Македонија за заштита на интелектуална сопственост, треба на барање на купувачот да му обезбеди податоци за квантитативниот состав на производот, во рамки од $\pm 15\%$ од вредноста согласно формулацијата на храната за животни; и

(в) во случај на крмна смеса наменета за животни кои не се одгледуваат за производство на храна, со исклучок на животните со крзно, ознаката на посебното име на суровините за храната за животни може да се замени со името на категоријата на која припаѓа таа суровина.

(3) Во итни случаи кога е загрозувано здравјето на луѓето или животните или заради заштита на животната средина и без оглед на прописите кои се однесуваат на заштита на интелектуална сопственост, Агенцијата може на купувачот да му ги даде сите информации со кои располага, во согласност со член 9 став (2) од овој правилник, доколку, по резгледувањето на легитимност интересите на производителите и корисниците, дојде до заклучок дека барањето на таквите информациите е оправдано. Доколку е соодветно, Агенцијата ги дава овие информации по потпишувањето на Изјава за доверливост од страна на купувачот.

(4) Директорот на Агенцијата може да утврди листа на категории на суровини за храна за животни кои може да бидат наведени, наместо индивидуалните суровини при означувањето на храна за животни наменета за животни кои се одгледуваат за производството на храна, со исклучок на животните со крзно, по спроведената постапка од страна на Европската комисија со која Комисијата е овластена да постапува за работи кои се однесуваат на безбедност на храна и ветеринарни политика.

Член 19

Дополнителни задолжителни барања за означување на храна за животни наменети за посебни нутритивни цели

Покрај општите задолжителни барања од членовите 16, 17 и 18 на овој правилник, ознаката на храна за животни наменета за посебни нутритивни цели треба да вклучува:

(а) изразот 'диететска', во случај на храна за животни наменета за посебни нутритивни цели, испишан до името на храната за животни како што е пропишано во член 16 став (а) на овој правилник;

(б) податоците за соодветната намена; и

(в) назнака дека треба да се добие мислење од нутритивен експерт или ветеринар пред да се користи храната за животни или пред да се продолжи периодот на користење на храната за животни.

Член 20

Дополнителни задолжителни барања за означување на храна за домашни миленици

На ознаката на храната за животни наменета за домашни миленици треба да е испишан бесплатен телефонски број или друг соодветен начин за контакт со цел да му се овозможи на купувачот да добие дополнителни податоци покрај оние кои се задолжителни за:

(а) адитивите на храна за животни кои се содржани во храната за домашни миленици; и

(б) суровини на храна за животни кои се содржани во храната за животни кои се назначени по категорија како што е наведено во 18 став (2) точка (в) од овој правилник.

Член 21

Дополнителни задолжителни барања за означување на храна за животни која не ги исполнува барања за безбедност на храната за животни

Покрај барањата од членовите 16, 17, 18 и 19 од овој правилник, храната за животни која не е во согласност со барањата од Прилог 7 кој е составен дел на овој правилник, како што се контаминираниите материјали, на ознаката треба да ги содржат барањата утврдени во тој Прилог.

Член 22

Отстапки

(1) Податоците од член 16 став (1) точки (в), (г), (д) и (е) и член 17 став (1) точка (б) од овој правилник, не се задолжителни во случаи кога пред секоја трансакција, купувачот има изјавено во писмена форма дека не бара такви податоци. Една трансакција може да се состои од неколку пратки.

(2) Во однос на пакуваната храна за животни, податоците од член 16 точки (в), (г) и (д), и член 17 став (2) точка (в), или член 18 став (1) точки (в), (г) и (д) од овој правилник, може да се дадени на надворешната страна на пакувањето а да не се содржани во самата ознаката како што е наведено во член 15 став (1) од овој правилник. Во тој случај треба да се назначи каде се презентирани овие податоци.

(3) Без оглед на член 2 од Правилник за барањата за операторите со храна за животни во која било фаза на производство, преработка и дистрибуција на храната за животни, како и хигиенските барања за добрите практики за исхрана на животните²⁸, податоците од 16 точки (в), (г), (д) и (е), и член 17 став (1) точка (б) од овој правилник не се задолжителни за суровините за храна за животни која не содржи адитиви за храна за животни, со исклучок на конзервансите или адитивите за силажа, и дека се произведени и доставени од страна на оператор со храна за животни во согласност со член 24 став (1) од Закон на безбедност на храна за животни²⁹ до корисник на храна за животни во примарната фаза на производство за употреба во сопственото одгледувалиште.

(4) Задолжителните декларации од член 18 став (1) точки (г) на овој правилник, не се потребни за мешавини на цели зрна, семиња и плодови.

(5) Во случај на крмни смеси за животни кои се состојат од не повеќе од три суровини, податоците од член 18 став (1) точки (а) и (б) на овој правилник не се задолжителни доколку суровини кои се користени се јасно наведени во описот.

(6) За количествата на суровини за храна за животни или крмни смеси за животни кои не надминуваат тежина од 20 kg, наменети за краен потрошувач и кои се продаваат рефус, податоците од членовите 16, 17 и 18 на овој правилник, можат да му бидат презентирани на купувачот преку давање соодветно известување на местото на продажба. Во такви случаи, податоците од член 16 точка (а) и член 17 став (1) или член 18 став (1) точки (а) и (б) на овој правилник, како што е соодветно, се доставуваат на купувачот на или со самата фактура.

(7) За количество на храна за домашните миленици која се продава во пакувања во неколку контејнери, податоците од член 16 точки (б), (в), (г) и (е), и член 18 став (1) точки (б), (в), (д) и (г) на овој правилник, наместо на секој контејнер поединечно може да се презентираат на надворешното пакување под услов вкупна тежина на пакетот да не надминува 10 kg.

(8) Во однос на храната за животни наменета за животни кои се чуваат за научни или експериментални цели може да се означи и на начин поинаков од оној утврден со одредбите на овој правилник доколку намената е јасно прикажана на ознаката.

Член 23

Пакување

(1) Суровините на храната за животни и крмните смеси може да се стават во промет единствено доколку се ставени во запечатени пакувања или контејнери. Пакувањата или контејнерите треба да бидат запечатени на начин на кој кога пакувањето или контејнерот ќе се отворат истите се оштетуваат и неможат повторно да се употребат.

(2) По исклучок од став (1) на овој член, во рефус или во незапечатени пакувања или контејнери може да се става во промет следната храна за животни:

(а) суровини на храна за животни;

(б) крмни смеси добиени единствено со мешање на житарици или цело овошје;

(в) испораки помеѓу производителите на крмни смеси;

(г) испораки на крмни смеси директно од производителот до корисникот на храната за животни;

(д) испораки од производителите на крмни смеси до фирмите за пакување;

(е) количествата на крмни смеси кои не надминуваат тежина од 50 kg кои се наменети за краен корисник и кои се земени директно од запечатено пакување или контејнер; и

(е) блокови или лижалки.

ГЛАВА 5

Преодни и завршни одредби

Член 24

Преодни одредби

(1) Материјали за завиткување, пакување и означување на храната за животни кои се во залиха на кои е испечатена здравствена или идентификациона ознака пред влегувањето на сила на овој правилник, може да продолжат да се употребуваат до 31 декември 2012 година.

(2) Храната за животни која е ставена во промет во материјали за завиткување, пакување и која е означена согласно став (1) од овој член, може да остане во промет се до истекување на рокот на нејзина употреба.

Член 25

Одложен престанок на важење

Одредбите од членовите 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 и 23 на овој правилник престануваат да важат со пристапувањето на Република Македонија во Европската унија.

Член 26

Влегување во сила

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 21-2251/7
24 септември 2012 година
Скопје

Директор,
Дејан Рунтевски, с.р.

Прилог 1

Технички одредби за нечистотии, замени за млеко, суровини за храна за животни за сврзување или денатурирање, нивото на пепел и содржината на влага како што е наведено во член 8 на овој правилник

- (1) Во согласност со добрите производствени практики наведени во Правилник за барањата за операторите со храна за животни во која било фаза на производство, преработка и дистрибуција на храната за животни, како и хигиенските барања за добрите практики за исхрана на животните^{*30}, суровините за храната за животни треба да се слободни од хемиски нечистотии кои произлегуваат од процесот на производство и од технолошките помагала, освен доколку е утврдена специфичната максимална содржина согласно Правилникот за општите и посебни услови за составување листа на храна за животни за посебни нутритивни цели во исхраната^{*31}.
- (2) Ботаничката чистота на суровините за храна, доколку не се утврдени други вредности со Правилникот за општите и посебни услови за составување листа на храна за животни за посебни нутритивни цели во исхраната^{*32}, за животни не смее да е пониска од 95%. Ботанички нечистотии се состојат од нечистотии од растителни материјали кои не предизвикуваат несакани ефекти кај животните, на пример, слама и семе од други видови култури или коров. Процентот на ботаничка нечистотија, како што се остатоци од други маслодајни семиња или маслодајни овошја добиени од претходниот процес на производство, не смее да надминува 0,5 % за секој вид на семе или плод.
- (3) Содржината на железо во храната за животни која се користи како замена за млеко за телиња со жива мера помала или еднаква на 70 kg., треба да биде најмалку 30 mg. на килограм комплетна храна за животни со содржина на влага од 12 %.
- (4) Во случај кога суровините на храната за животни се употребуваат како врзувачи или денатуранти за други суровини, производот се уште може да се смета како суровина за храната за животни. Треба да се означат името, природата и количината на суровините употребени како врзувачи или денатуранти. Доколку во својство на врзувач на суровина за храна за животни се употребува друга суровина за храна за животни, процентот на втората не смее да надминува 3 % од вкупната тежина.
- (5) Содржината на пепел нерастворлив во хлороводородна киселина не смее да надмине 2,2 % од сувата материја. Нивото од 2,2% може да биде надминато, под услов таа содржина да е наведена етикетата, во:
 - суровините на храна за животни,
 - крмните смеси за животни кои содржат одобрени врзувачки минерали,
 - минералната храна за животни,

- крмни смеси за животни кои содржат повеќе од 50 % нус-производи на ориз или шеќерна репка,
 - крмни смеси за животни наменети за риби за одгледување и со содржина на рибино брашно поголема од 15 %,
- (6) Освен доколку не е поинаку наведено во Правилникот за општите и посебни услови за составување листа на храна за животни за посебни нутритивни цели во исхраната^{*33}, содржината на влага на храната за животни треба да биде наведена во случаи кога надминува:
- 5 % во минералната храна за животни која не содржи органски материи,
 - 7 % во случај на замена за млеко и други крмни смеси за животни кои имаат содржина на млечни производи поголема од 40 %,
 - 10 % во минералната храна за животни која содржи органски материи,
 - 14 % во случај на друга храна за животни.

Прилог 2

Општи одредби за означувањето пропишани во член 12 став (4) на овој правилник

- (1) Освен доколку не е поинаку назначено, содржината или нивото наведени или кои треба да се декларираат изразени во однес на тежината на храната за животни
- (2) Нумеричкото означување на датумите треба да го следат редоследот ден, месец и година и формата треба да се презентира на етикетата на следниов начин: „ДД/ММ/ГГ“.
- (3) Упатствата за правилна употреба на дополнителната храна за животни и за суровини за храната за животни кои содржат адитиви во количества поголеми од максималните дозволени содржини утврдени за комплетната храна за животни, со цел да се обезбеди дека се во согласност со соодветните максимални содржини на адитиви за храна за животни во дневните порции треба да го искажуваат максималното количество во:
 - грами или килограми или единици за волумен на дополнителната храна за животни и суровини на храна за животни на дневна основа, или
 - проценти на дневните порции, или
 - килограм на комплетна храна за животни или во проценти на комплетна храна за животни,
- (4) Без да се влијае на аналитичките методи, во случај на храна за домашни миленици изразот „суров протеин“ може да се замени изразот „протеин“, „сурови масла и масти“ може да се замени со „содржина на масти“ и „суров пепел“ може да се замени со „согорени резидуи“ или „неорганска материја“.

Прилог 3

Дозволени толеранции за означување на составот на суровините на храната за животни или крмните смеси од член 12 став (5) на овој правилник**Дел А: Толеранција на аналитички составни делови дадени во Прилозите 1, 4, 5 и 6 од овој правилник**

- (1) Толеранциите утврдени во овој Дел вклучуваат технички и аналитички отстапувања.
- (2) Во случај кога ќе се открие дека составот на суровината на храната за животни или крмните смеси не е соодветен со означената вредност на аналитичките конституенти пропишани во Прилог 1, 4, 5 и 6 на овој правилник, се применуваат следниве нивоа на толерантност:
 - (а) за сурови масла и масти, суров протеин и сурова пепел:
 - $\pm 3 \%$ од вкупната маса или волумен за означената содржина од 24 % или повеќе;
 - $\pm 12,5 \%$ од означениот состав за состав означен со помалку од 24 % но не помалку од 8%;
 - $\pm 1 \%$ од вкупната маса или волумен за означена содржина помала од 8 %;
 - (б) за сурови влакна, шеќер и скроб:
 - $\pm 3,5 \%$ од вкупната маса или волумен за означена содржина од 20 % или повеќе;
 - $\pm 17,5 \%$ од означениот состав за состав означен со помалку од 20 % но не помалку од 10 %;
 - $\pm 1,7 \%$ од вкупната маса или волумен за означена содржина помала од 10 %;
 - (в) за калциум, пепел нерастворлив во хлороводородна киселина, вкупно фосфор, натриум, калиум и магнезиум:
 - $\pm 1 \%$ од вкупната маса или волумен за означена содржина од 5 % или повеќе;
 - $\pm 20 \%$ од означениот состав за состав означен со помалку од 5 % но не помалку од 1 %;
 - $\pm 0,2 \%$ од вкупната маса или волумен за означена содржина помала од 1 %;
 - (г) за влага:
 - $\pm 8 \%$ од означената содржина од 12,5 % или повеќе;

- ± 1 % од вкупната маса или волумен за означена содржина со помалку од 12,5 % но не помала од 5 %;
 - ± 20 % од означениот состав за состав означен со помалку од 5 % но не помалку од 2 %;
 - $\pm 0,4$ % од вкупната маса или волумен за означена содржина помала од 2 %;
- (д) во однос на енергетската вредност и вредноста на протеини, во случај кога нема утврдена толеранција во согласност со методите применливи во Република Македонија, се применуваат следниве толеранции: за енергетска вредност 5 % и за вредност на протеини 10 %.
- (3) По исклучок од точка 2 потточка (а) од овој дел во однос на сурови масла и масти и сурови протеини во храна за домашни миленици, во случај кога означената вредност е помала од 16 % дозволена е девијација од ± 2 % од вкупната маса или волумен.
- (4) По исклучок од точка 2 од овој дел, дозволената девијација од означената содржина на горната граница за сурови масти и масла, шеќер, скроб, калциум, натриум, калиум, магнезиум, енергетската вредност и вредноста на протеини може да биде до два пати повисока од толерираната вредност утврдена во точките 2 и 3 од овој дел.
- (5) По исклучок од точка 2 од овој дел, толеранциите за пепел нерастворлив во хлороводородна киселина и влага се однесуваат единствено на горната граница и не постојат гранични вредности за толеранции за долната граница.

Дел Б: Толеранции за адитиви на храна за животни означени во согласност со Прилог 1, 4, 5 и 6 од овој Правилник

- (1) Толеранциите кои се утврдени во овој Дел се однесуваат единствено на технички девијации. Тие се применливи на адитиви на храна за животни кои се наоѓаат на листата на адитиви на храна за животни и на листата на аналитички составни делови.

Во однос на адитиви на храна за животни кои се наоѓаат на листата како аналитички составни делови, толеранцијата се применува на целата количина означена како гарантирана количина на крајот на периодот на складирање на храната за животни.

Во случај кога содржината на адитивот на храна за животни во суровината за храна за животни или во крмната смеса е помала од означената количина, се применуваат следниве толеранции⁽¹⁾:

⁽¹⁾ 1 единица значи 1 mg, 1 000 IU, 1×10^9 CFU или 100 ензимски единици на активностна соодветниот адитив за храна за животни.

- (а) 10 % од означената содржина доколку означената содржина е 1 000 единици или повеќе;
 - (б) 100 единици доколку означената содржина е помала од 1 000 единици но не помала од 500 единици;
 - (в) 20 % од означената содржина доколку означената содржина е 500 единици но не помала од 1 единица;
 - (г) 0,2 единици доколку означената содржина е помала од 1 единица но не помала од 0,5 единици;
 - (д) 40 % од означената содржина доколку означената содржина е помала од 0,5 единици.
- (2) Во случај кога минималното и/или максималното количество на адитивот во храната за животни е пропишано во соодветното одобрение за тој адитив за храна за животни, техничките толеранции пропишани во точка 1 на овој дел се применуваат единствено над минималната содржина или под максималната содржина.
- (3) Се додека не се надминува максималната содржина на адитивот како што е пропишано во точка 2 на овој Дел, девијацијата над означената содржина може да достигне и до три пати од толеранцијата пропишана во точка 1 на овој дел. Во случај на адитиви на храна за животни кои припаѓаат на групата микроорганизми максималната содржина е пропишана во соодветното одобрение за тој адитив на храна за животни, максималната содржина ја претставува горната дозволена граница.

Прилог 4

**Задолжителна декларација за сировини за храна за животни пропишана во член
17 од овој правилник**

	Сировини за храна за животни кои се состојат од	Задолжителна декларација
1	Фуражна и фиброзна храна за животни	Суров протеин, ако е > од 10 % Сурови влакна
2	Житни култури	
3	Производи и нус-производи од житни култури	Скроб, ако е > од 20 % Суров протеин, ако е > од 10 % Сурови масла и масти, ако се > од 5 % Сурови влакна
4	Маслодајни семиња или плодови	
5	Производи и нус-производи од маслодајни семиња или плодови	Суров протеин, ако е > од 10 % Сурови масла и масти, ако се > од 5 % Сурови влакна
6	Семиња од мешунки	
7	Производи и нус-производи од семиња од мешунки	Суров протеин, ако е > од 10 % Сурови влакна
8	Кртули, корени	
9	Производи и нус-производи од кртули, корени	Скроб Сурови влакна Нерастворлив во HCl пепел, ако е > од 3,5 % од тежината на сува материја
10	Производи и нус-производи од индустријата за производство на шеќерна репка	Сурови влакна, ако е > од 15 % Вкупно шеќер изразен како сахароза Нерастворлив во HCl пепел, ако е > од 3,5 % од тежината на сува материја
11	Производи и нус-производи од индустријата за производство на шеќерна трска	Сурови влакна, ако е > од 15 % Вкупно шеќер изразен како сахароза

12	Други видови семиња и плодови, нивните производи и нус-производи, освен оние наведени во точките од 2 до 7 од оваа Табела	Суров протеин Сурови влакна Сурови масла и масти, ако се > од 10 %
13	Други растенија, нивните производи и нус-производи, освен оние наведени во точките од 8 до 11 од оваа Табела	Суров протеин, ако е > од 10% Сурови влакна
14	Производи од млеко и нус-производи од животинско потекло	Суров протеин Влага, ако е > од 5 % Лактоза, ако е > од 10 %
15	Производи и нус-производи од копнени животни	Суров протеин, ако е > од 10 % Сурови масла и масти, ако се > од 5 % Влага, ако е > од 8 %
16	Риби, други морски животни, нивните производи и нус-производи	Суров протеин, ако е > од 10 % Сурови масла и масти, ако се > од 5 % Влага, ако е > од 8 %
17	Минерали	Калциум Натриум Фосфор Други релевантни минерали
18	Разно	Суров протеин, ако е > од 10 % Сурови влакна Сурови масла и масти, ако се > од 10 % Скроб, ако е > од 30 % Вкупно шеќер изразен како сахароза, ако е > од 10 % Нерастворлив во HCl пепел, ако е > 3,5% од сувата материја

Прилог 5

**Податоци за означување за суровини за храна за животни и крмни смеси
наменети за животни кои се одгледуваат за производство на храна****Глава I: Означување на адитиви за храна за животни согласно член 16 точка (а) од
овој правилник и став (3) од член 35 од Законот за безбедност на храна за
животни**

- (1) Следниве адитиви треба да се присутни на листата пропратени со нивното специфично име, додаденото количество, бројот за идентификација и името на функционалната група или категоријата на која припаѓа тој адитив во согласност со Правилник за категориите и функционалните групи на адитивите за храна за животни поблиските услови за декларирање, минималните карактеристики кои треба да се означат како и начинот на опишување на адитивите за храна за животни^{*34}:
 - (а) адитиви за кои е утврдена максималната содржина за секој вид од целните видови;
 - (б) адитиви кои припаѓаат на категориите „зоотехнички адитиви“ и „кокцидиостатици“ и „хистомоностатици“;
 - (в) адитиви кои припаѓаат на функционалната група „уреа и неговите деривати“ од категоријата „нутритивни адитиви“ во согласност со Правилник за категориите и функционалните групи на адитивите за храна за животни поблиските услови за декларирање, минималните карактеристики кои треба да се означат како и начинот на опишување на адитивите за храна за животни^{*35}.
- (2) Името и додаденото количество на адитивот за храна за животни треба да бидат означени доколку неговото присуство е нагласено на ознаката со зборови, слики или графички.
- (3) На барање на купувачот, лицето одговорно за означувањето треба да му ги достави имињата, број за идентификација и функционалната група на адитивите за храна за животни кои не се наведени во точка 1 на оваа Глава.
- (4) Адитивите за храна за животни кои не се наведени во точка 1 на оваа Глава може да бидат назначени на доброволна основа, во форма дадена во точка 1 или делумно.
- (5) Доколку сензорен или нутритивен адитив на храна за животни пропишани во Правилник за категориите и функционалните групи на адитивите за храна за животни поблиските услови за декларирање, минималните карактеристики кои треба да се означат како и начинот на опишување на адитивите за храна за

животни^{*36} е означен на доброволна основа, треба да се наведе и неговото додадено количество.

- (6) Доколку адитивот припаѓа на повеќе од една функционална група, треба да се наведе и функционалната група или соодветната категорија на неговата основна функција во случај на конкретната храна за животни.

Глава II: Означување на аналитички составни делови како што е пропишано во член 18 став (1) точка (f) од овој правилник и став (3) од член 35 од Законот за безбедност на храна за животни

- (1) Аналитичките компоненти за крмни смеси наменети за животни кои се одгледуваат за производство на храна, наведени се како што е прикажано во табелата:

Храна за животни	Аналитички компоненти и соодветни содржини	Целни видови
Комплетна храна за животни	- Суров протеин	Сите видови
	- Сурови влакна	Сите видови
	- Сурови масла и масти	Сите видови
	- Суров пепел	Сите видови
	- Лизин	Свињи и живина
	- Метионин	Свињи и живина
	- Калциум	Сите видови
	- Натриум	Сите видови
	- Фосфор	Сите видови
Дополнителна храна за животни	- Лизин	Свињи и живина
- Минерали	- Метионин	Свињи и живина
	- Калциум	Сите видови
	- Натриум	Сите видови
	- Фосфор	Сите видови
	- Магнезиум	Преживари
Дополнителна храна за животни	- Суров протеин	Сите видови
- Други	- Сурови влакна	Сите видови
	- Сурови масла и масти	Сите видови
	- Суров пепел	Сите видови
	- Лизин	Свињи и живина
	- Метионин	Свињи и живина
	- Калциум $\geq 5 \%$	Сите видови
	- Натриум	Сите видови
	- Фосфор $\geq 2 \%$	Сите видови
	- Магнезиум $\geq 0,5 \%$	Преживари

- (2) Доколку аминокиселините, витамините и/или олиго-елементите се назначени под наслов аналитички составни делови, во тој случај треба да бидат пропратени со нивната вкупна количина.
- (3) Доколку се назначени енергетската вредност и/или протеинската вредност, тој податок треба да се презентира во согласност со методот кој се применува во Република Македонија.

Прилог 6

**Информации за означување на суровини на храната за животни и крмните смеси
наменети за животни кои не се одгледуваат за производство на храна****Глава I: Означување на адитиви на храна за животни како што е пропишано во
точка (а) од член 16 на овој правилник и став (3) на член 35 од Законот за
безбедност на храна за животни**

- (1) Следниве адитиви треба да се стават на листата пропратени со нивното специфично име, додаденото количество, бројот за идентификација и името на функционалната група или категоријата на која припаѓа тој адитив во согласност со Правилник за категориите и функционалните групи на адитивите за храна за животни поблиските услови за декларирање, минималните карактеристики кои треба да се означат како и начинот на опишување на адитивите за храна за животни^{*37}:
 - (а) адитиви за кои е утврдена максималната содржина за секој вид од целните видови;
 - (б) адитиви кои припаѓаат на категориите „зоотехнички адитиви“ и „кокцидиостатици“ и „хистомоностатици“;
 - (в) адитиви кои припаѓаат на функционалната група „уреа и неговите деривати“ од категоријата „нутритивни адитиви“ во согласност со Правилник за категориите и функционалните групи на адитивите за храна за животни поблиските услови за декларирање, минималните карактеристики кои треба да се означат како и начинот на опишување на адитивите за храна за животни^{*38}.
- (2) По пат на исклучок од точка 1 на оваа глава, во случај на адитиви кои припаѓаат на функционалните групи „конзерванси“, „антиоксиданти“ и „бои“ согласно Правилник за категориите и функционалните групи на адитивите за храна за животни поблиските услови за декларирање, минималните карактеристики кои треба да се означат како и начинот на опишување на адитивите за храна за животни^{*39}, треба да се наведе само функционалната група.

Во тој случај, на барање на купувачот, лицето одговорно за означувањето треба да му ги обезбеди информациите од точка 1.
- (3) Името и дадено со овластувањето за адитивот за храна за животни треба да биде означено доколку неговото присуство е нагласено на ознаката со зборови, слики или графички.

- (4) На барање на купувачот, лицето одговорно за означувањето треба да му ги достави имињата, број за идентификација и функционалната група на адитивите за храна за животни кои не се наведени во точка 1 на оваа Глава.
- (5) Адитивите за храна за животни кои не се наведени во точка 1 на оваа Глава може да бидат назначени на доброволна основа, во форма пропишана во точка 1 на оваа Глава или делумно.
- (6) Доколку сензорен или нутритивен адитив на храна за животни пропишани во Правилник за категориите и функционалните групи на адитивите за храна за животни поблиските услови за декларирање, минималните карактеристики кои треба да се означат како и начинот на опишување на адитивите за храна за животни^{*40}, е означен на доброволна основа, треба да се наведе и неговото додадено количество.
- (7) Доколку адитивот припаѓа на повеќе од една функционална група, треба да се наведе и функционалната група или соодветната категорија на неговата основна функција во случај на конкретната храна за животни.
- (8) Лицето одговорно за означување треба да и обезбеди на Агенцијата информации во однос на составот или наведените својства на храната за животни која ја става во промет. Тоа овозможува да се процени точноста на информациите во однос на означувањето, вклучувајќи ги комплетните информации за сите користени адитиви.

Глава II: Означување на аналитичките составни делови како што е пропишано во точка (f) од став (1) на член 18 на овој правилник

- (1) Аналитичките компоненти за крмни смеси за животни кои не се наменети за производство на храна, се наведени во табелата:

Храна за животни	Аналитички компоненти	Целни видови
Комплетна храна за животни	- Суров протеин	Мачки, кучиња и животни со крзно
	- Сурови влакна	Мачки, кучиња и животни со крзно
	- Сурови масла и масти	Мачки, кучиња и животни со крзно
	- Суров пепел	Мачки, кучиња и животни со крзно
Дополнителна храна за животни	- Калциум	Сите видови
-Минерали	- Натриум	Сите видови
	- Фосфор	Сите видови
Дополнителна храна за животни	- Суров протеин	Мачки, кучиња и животни со крзно
-Други	- Сурови влакна	Мачки, кучиња и животни со крзно

	- Сурови масла и масти	Мачки, кучиња и животни со крзно
	- Суров пепел	Мачки, кучиња и животни со крзно

- (2) Доколку аминокиселините, витамините и/или олиго-елементите се назначени под наслов аналитички составни делови, во тој случај треба да бидат пропратени со нивната вкупна количина.
- (3) Доколку се назначени енергетската вредност и/или протеинската вредност, тој податок треба да се презентира во согласност со методот кој се применува во Република Македонија.

Прилог 7

Посебни одредби за означување на храна за животни која не е во согласност со барањата за безбедност и ставање во промет како што е пропишано во став (1) од член 21 од овој правилник

- (1) Контаминираниите материјали треба да се означат со изразот „храна за животни која содржи прекумерни нивоа на ... (име на супстанцијата или непожелните супстанции во согласност со Правилник за листа на непожелни супстанции во храната за животни и максимално дозволено ниво како и критичните точки за спроведување на истражување за идентификација на изворот и причините за пречекорување на максимално дозволеното ниво^{*41)}), може да се користат единствено како храна за животни која се користи по детоксификацијата во одобрените објекти. Одобрувањето на овие објекти треба да биде во согласност со Законот за безбедност на храна за животни^{*42)}.
- (2) Во случај кога контаминацијата треба да се намали или елиминира со чистење, означувањето на контаминираниите материјали треба да ја содржи следната информација „храна за животни која содржи прекумерни нивоа на ... (име на супстанцијата или несаканите супстанции во согласност со Правилник за листа на непожелни супстанции во храната за животни и максимално дозволено ниво како и критичните точки за спроведување на истражување за идентификација на изворот и причините за пречекорување на максимално дозволеното ниво^{*43)}), може да се користи единствено како храна за животни по соодветно чистење“.

Прилог 8

Неоргански материи

Супстанции, производи	Храна за животни и производи за исхрана на животни	Вредност
1. NaCl	Храна за животни за живина Храна за животни за свињи	0,5% 2%
2. Песок	Секоја храна за животни	1%

Прилог 9

Показатели на хемиско разлагање

Показатели	Храна за животни	Вредност
1. Киселински степен	Маст, лој и масло Храна Крмни смеси	12 8 8
2. Амонијак	Храна за животни од белковински карактер	2.500 mg/kg (ppm)

Прилог 10

Сапрофитски микроорганизми

Храна за животни	Број на бактерии во 1 g.	Број на габички и мувла во 1 g.
Храна за животни од растително потекло	100.000.000	100.000
Храна за животни од животинско потекло	50.000.000	10.000
Крмни смеси за млади животни	10.000.000	10.000
Крмни смеси за возрасни животни	100.000.000	100.000

Прилог 11

Патогени микроорганизми

		Вредност
Патогени микроорганизми	Храна за животни	0 во 50 g
Салмонели	Храна за животни	0 во 50 g
Сулфоредуктивни клостридии	Храна за животни	0 во 1 g

Прилог 12

Токсини и токсигени габички

	Храна за животни	Вредност mg/kg ppm
Афлатоксин	Храна за животни	0,05
	Крмни смеси за телиња, прасиња, пилиња, мисирчиња и патки	0,01
	Крмни смеси за свињи и живина	0,02
	Крмни смеси за крави и молзници	0,01
	Крмни смеси за возрасни говеда	0,05
	Крмни смеси за овци	0,05
	Крмни смеси за кози	0,05
Зебраленон и деривати на зебраленон	Крмни смеси за прасиња, назимничкиња и назимки до 50 kg.	0,5
	Крмни смеси за други категории на свињи	1,00
	Крмни смеси за крави и молзници	3,00
	Крмни смеси за овци	3,00
	Крмни смеси за кози	3,00
	Крмни смеси за возрасни говеда	5,00
	Крмни смеси за бројлери	100,00
	Крмни смеси за несилки	100,00
Охратоксин А	Крмни смеси за прасиња	0,1
	Крмни смеси за свињи во гоење и за расподни маторици	0,2
	Крмни смеси за живина	1
	Крмни смеси за несилки	0,25
Трихотецерит	Крмни смеси за пилиња, прасиња и телиња	0,30
	Крмни смеси за маторици, говеда и перната живина	

Прилог 13

Отровни растенија и паразитски габички

Ботанички нечистотии		
Кајсија <i>Prunus armeniaca L.</i>	Сите видови храна за животни	
Горчливи бадеми <i>Prunus dulcis (Mill.) D.A. Webb</i> <i>var. amera (DC.) Focke</i> <i>(Prunus amygdalus Batsch var amera (DC.) Focke</i>	Сите видови храна за животни	
Нелупени букови желади <i>Fugus silvatica L.</i>	Сите видови храна за животни	
Камелија <i>Camelina sativa (L.) Crantz</i>	Сите видови храна за животни	

*1 Законот за безбедност на храна усогласен со Регулативата (ЕК) Бр. 178/2002 на Европскиот Парламент и на советот од 28 јануари 2002 година со која се пропишуваат општите начела и барања од законот за храна, се воведува Европскиот Авторитет за Безбедност на Храна и со која се пропишуваат постапките во однос на безбедност на храна, целекс бр. 32002R0178;

*2 Правилникот за услови за ставање во промет на медицинизирана храна за животни, формата и содржината на ветеринарниот рецепт за медицинизирана храна за животни и начинот на негово издавање е усогласен со Директивата 90/167/ЕЕЗ, целекс број 31990L0167;

*3 Правилникот за листа на непожелни супстанции во храната за животни и максимално дозволено ниво како и критичните точки за спроведување на истражување за идентификација на изворот и причините за пречекорување на максимално дозволеното ниво е усогласен со Директивата 2002/32/ЕК, целекс број 32002L0032;

*4 Правилникот за мерки за спречување и искоренување на трансмисивни спонгиозни енцефалопatii е усогласен со Регулативата (ЕК) Бр. 999/2001 на Европскиот Парламент и на Советот од 22 мај 2001 година со која се пропишуваат правилата за спречување, контрола и искоренување на одредени трансмисивни спонгиозни енцефалопatii, целекс број 32001R0999;

*5 Законот за нус производи од животинско потекло е усогласен со Регулативата (ЕК) Бр. 1774/2002 на Европскиот Парламент и на Советот од 3 октомври 2002 година со која е пропишуваат здравствениите правила во поглед на нус-производи од животинско потекло кои не се наменети за исхрана на човекот, 32002R1774;

*6 Правилник за генетски модифицирана храна за животни ќе биде усогласен со Регулативата (ЕК) Бр. 1829/2003 на Европскиот Парламент и на советот од 22 септември 2003 година за генетски модифицирана храна и храна за животни, 32003R1829;

*7 Правилник за следливост и означување на генетски модифицирани организми и следливост на производи од храна и храна за животни произведени од генетски модифицирани организми ќе биде усогласен со Регулативата (ЕК) Бр. 1830/2003 на Европскиот Парламент и на советот од 22 септември 2003 година во поглед на следливост и означување на генетски модифицирани организми и следливост на храна и храна за животни произведени од генетски модифицирани организми, 32003R1830;

*8 Правилникот за категориите и функционалните групи на адитивите за храна за животни поблиските услови за декларирање, минималните карактеристики кои треба да се означат како и начинот на опишување на адитивите за храна за животни е усогласен со Регулативата (ЕК) Бр. 1831/2003, 32003R1831;

*9 Закон за органско земјоделско производство е усогласен со Регулативата на Советот (ЕС) Бр. 834/2007 од 28 јуни 2007 година за органско производство и означување на органски производи, целекс број 32007R0834;

*10 Законот за безбедност на храна и законот за безбедност на храна за животни се усогласени со Регулативата (ЕК) Бр. 178/2002, Регулативата (ЕК) Бр. 1831/2003 и Регулативата (ЕК) Бр. 183/2005

*11 Правилникот за листа на непожелни супстанции во храната за животни и максимално дозволено ниво како и критичните точки за спроведување на истражување за идентификација на изворот и причините за пречекорување на максимално дозволеното ниво е усогласен со Директивата 2002/32/ЕК, целекс број 32002L0032;

*12 Член 27 од Законот за безбедност на храна е усогласен со член 15 на Регулативата 178/2002;

*13 Член 28 од Законот за безбедност на храна е усогласен со член 16 на Регулативата 178/2002;

*14 Член 32 и член 33 од Законот за безбедност на храна се усогласени со член 18 и член 20 од Регулативата (ЕК) Бр. 178/2002

*15 Член 14 од Законот за безбедност на храна за животни е усогласен со член 4 став (1) од Регулативата (ЕК) Бр. 183/2005

*16 Листа на сировини, материјали и други производи чие ставање во промет или употреба кај животните е забрането ќе биде предмет на усогласување со член 10 од Регулативата (ЕК) Бр. 767/2009 на Европскиот Парламент и на Советот од 13 јули 2009 година за ставање во промет и употреба на храна за животни, со која се изменува Регулативата на Европскиот парламент и Советот (ЕК) Бр. 1831/2003 и со која се отповикува Директивата на Советот 79/373/ЕЕЗ, Директива на Комисијата 80/511/ЕЕЗ, Директивите на Советот 82/471/ЕЕЗ, 83/228/ЕЕЗ, 93/74/ЕЕЗ, 93/113/ЕК и 96/25/ЕС и Одлука на Комисијата 2004/217/ЕК, целекс број 32009R0767;

*17 Правилникот за општите и посебни услови за составување листа на храна за животни за посебни нутритивни цели во исхраната ќе биде предмет на усогласување со член 10 од Регулативата (ЕК) Бр. 767/2009 на Европскиот

Парламент и на Советот од 13 јули 2009 година за ставање во промет и употреба на храна за животни, со која се изменува Регулативата на Европскиот парламент и Советот (ЕК) Бр. 1831/2003 и со која се отповикува Директивата на Советот 79/373/ЕЕЗ, Директива на Комисијата 80/511/ЕЕЗ, Директивите на Советот 82/471/ЕЕЗ, 83/228/ЕЕЗ, 93/74/ЕЕЗ, 93/113/ЕК и 96/25/ЕС и Одлука на Комисијата 2004/217/ЕК, целекс број 32009R0767;

*¹⁸ Законот за безбедност на храна за животни е усогласен со Регулативата (ЕК) Бр. 183/2005

*¹⁹ Правилникот за општите и посебни услови за составување листа на храна за животни за посебни нутритивни цели во исхраната ќе биде предмет на усогласување со член 10 од Регулативата (ЕК) Бр. 767/2009 на Европскиот Парламент и на Советот од 13 јули 2009 година за ставање во промет и употреба на храна за животни, со која се изменува Регулативата на Европскиот парламент и Советот (ЕК) Бр. 1831/2003 и со која се отповикува Директивата на Советот 79/373/ЕЕЗ, Директива на Комисијата 80/511/ЕЕЗ, Директивите на Советот 82/471/ЕЕЗ, 83/228/ЕЕЗ, 93/74/ЕЕЗ, 93/113/ЕК и 96/25/ЕС и Одлука на Комисијата 2004/217/ЕК, целекс број 32009R0767;

*²⁰ Законот за безбедност на храна е усогласен со Регулативата (ЕК) Бр. 882/2002

*²¹ Правилникот за категориите и функционалните групи на адитивите за храна за животни поблиските услови за декларирање, минималните карактеристики кои треба да се означат како и начинот на опишување на адитивите за храна за животни е усогласен со Регулативата (ЕК) Бр. 1831/2003, 32003R1831;

*²² Правилникот за општите и посебни услови за составување листа на храна за животни за посебни нутритивни цели во исхраната ќе биде предмет на усогласување со член 9 од Регулативата (ЕК) Бр. 767/2009 на Европскиот Парламент и на Советот од 13 јули 2009 година за ставање во промет и употреба на храна за животни, со која се изменува Регулативата на Европскиот парламент и Советот (ЕК) Бр. 1831/2003 и со која се отповикува Директивата на Советот 79/373/ЕЕЗ, Директива на Комисијата 80/511/ЕЕЗ, Директивите на Советот 82/471/ЕЕЗ, 83/228/ЕЕЗ, 93/74/ЕЕЗ, 93/113/ЕК и 96/25/ЕС и Одлука на Комисијата 2004/217/ЕК, целекс број 32009R0767;

*²³ Закон за безбедност на храна за животни е усогласен со член 10 од Регулативата (ЕК) Бр. 183/2005

*²⁴ Закон за безбедност на храна за животни е усогласен со Регулативата (ЕК) Бр. 183/2005

*²⁵ Правилникот за категориите и функционалните групи на адитивите за храна за животни поблиските услови за декларирање, минималните карактеристики кои треба да се означат како и начинот на опишување на адитивите за храна за животни е усогласен со Регулативата (ЕК) Бр. 1831/2003, 32003R1831;

*²⁶ Закон за безбедност на храна за животни е усогласен со членовите 9, 23 или 24 од Регулативата (ЕК) Бр. 183/2005

*²⁷ Правилник за општите и посебните хигиенски барања за храна за животни во поглед на хигиенските барања за примарно производство, упатства за добра производна пракса за време на примарно производство, општи и посебни барања за операторите со храна за животни во било која фаза на производство, преработка и дистрибуција во поглед на објекти и опрема, начин на водење евиденција за спроведени мерки и постапки, како и принципите за добра пракса за исхрана на животни е усогласен со Глава II од Прилог 5 на Регулативата (ЕК) Бр. 183/2005

*²⁸ Член 2 од Правилник за барањата за операторите со храна за животни во која било фаза на производство, преработка и дистрибуција на храната за животни, како и хигиенските барања за добрите практики за исхрана на животните е усогласен со Прилог 1 од Регулативата (ЕК) бр. 183/2005

*²⁹ Член 24 став (1) од Закон на безбедност на храна за животни е усогласен со член 5 став (1) од Регулативата (ЕК) Бр. 183/2005

*³⁰ Правилник за барањата за операторите со храна за животни во која било фаза на производство, преработка и дистрибуција на храната за животни, како и хигиенските барања за добрите практики за исхрана на животните е усогласен со член 4 од Регулативата (ЕК) Бр. 183/2005

*³¹ Правилникот за општите и посебни услови за составување листа на храна за животни за посебни нутритивни цели во исхраната ќе биде предмет на усогласување со член 24 од Регулативата (ЕК) Бр. 767/2009 на Европскиот Парламент и на Советот од 13 јули 2009 година за ставање во промет и употреба на храна за животни, со која се изменува Регулативата на Европскиот парламент и Советот (ЕК) Бр. 1831/2003 и со која се отповикува Директивата на Советот 79/373/ЕЕЗ, Директива на Комисијата 80/511/ЕЕЗ, Директивите на Советот 82/471/ЕЕЗ, 83/228/ЕЕЗ, 93/74/ЕЕЗ, 93/113/ЕК и 96/25/ЕС и Одлука на Комисијата 2004/217/ЕК, целекс број 32009R0767;

*³² Правилникот за општите и посебни услови за составување листа на храна за животни за посебни нутритивни цели во исхраната ќе биде предмет на усогласување со член 24 од Регулативата (ЕК) Бр. 767/2009 на Европскиот Парламент и на Советот од 13 јули 2009 година за ставање во промет и употреба на храна за животни, со која се изменува Регулативата на Европскиот парламент и Советот (ЕК) Бр. 1831/2003 и со која се отповикува

Директивата на Советот 79/373/ЕЕЗ, Директива на Комисијата 80/511/ЕЕЗ, Директивите на Советот 82/471/ЕЕЗ, 83/228/ЕЕЗ, 93/74/ЕЕЗ, 93/113/ЕК и 96/25/ЕС и Одлука на Комисијата 2004/217/ЕК, целекс број 32009R0767;

*³³ Правилникот за општите и посебни услови за составување листа на храна за животни за посебни нутритивни цели во исхраната ќе биде предмет на усогласување со член 24 од Регулативата (ЕК) Бр. 767/2009 на Европскиот Парламент и на Советот од 13 јули 2009 година за ставање во промет и употреба на храна за животни, со која се изменува Регулативата на Европскиот парламент и Советот (ЕК) Бр. 1831/2003 и со која се отповикува Директивата на Советот 79/373/ЕЕЗ, Директива на Комисијата 80/511/ЕЕЗ, Директивите на Советот 82/471/ЕЕЗ, 83/228/ЕЕЗ, 93/74/ЕЕЗ, 93/113/ЕК и 96/25/ЕС и Одлука на Комисијата 2004/217/ЕК, целекс број 32009R0767;

*³⁴ Правилникот за категориите и функционалните групи на адитивите за храна за животни поблиските услови за декларирање, минималните карактеристики кои треба да се означат како и начинот на опишување на адитивите за храна за животни е усогласен со Регулативата (ЕК) Бр. 1831/2003, 32003R1831;

*³⁵ Правилникот за категориите и функционалните групи на адитивите за храна за животни поблиските услови за декларирање, минималните карактеристики кои треба да се означат како и начинот на опишување на адитивите за храна за животни е усогласен со Регулативата (ЕК) Бр. 1831/2003, 32003R1831;

*³⁶ Правилникот за категориите и функционалните групи на адитивите за храна за животни поблиските услови за декларирање, минималните карактеристики кои треба да се означат како и начинот на опишување на адитивите за храна за животни е усогласен со Регулативата (ЕК) Бр. 1831/2003, 32003R1831

*³⁷ Правилникот за категориите и функционалните групи на адитивите за храна за животни поблиските услови за декларирање, минималните карактеристики кои треба да се означат како и начинот на опишување на адитивите за храна за животни е усогласен со Регулативата (ЕК) Бр. 1831/2003, 32003R1831

*³⁸ Правилникот за категориите и функционалните групи на адитивите за храна за животни поблиските услови за декларирање, минималните карактеристики кои треба да се означат како и начинот на опишување на адитивите за храна за животни е усогласен со Регулативата (ЕК) Бр. 1831/2003, 32003R1831

*³⁹ Правилникот за категориите и функционалните групи на адитивите за храна за животни поблиските услови за декларирање, минималните карактеристики кои треба да се означат како и начинот на опишување на адитивите за храна за животни е усогласен со Регулативата (ЕК) Бр. 1831/2003, 32003R1831

*⁴⁰ Правилникот за категориите и функционалните групи на адитивите за храна за животни поблиските услови за декларирање, минималните карактеристики кои треба да се означат како и начинот на опишување на адитивите за храна за животни е усогласен со Регулативата (ЕК) Бр. 1831/2003, 32003R1831

*⁴¹ Правилник за листа на непожелни супстанции во храната за животни и максимално дозволено ниво како и критичните точки за спроведување на истражување за идентификација на изворот и причините за пречекорување на максимално дозволеното ниво е усогласен со Прилог 1 на Директивата (ЕК) Бр. 2002/32/ЕК

*⁴² Законот за безбедност на храна за животни е усогласен со член 10 од Регулативата (ЕК) Бр. 183/2005

----- храната за животни и максимално дозволено ниво како и критичните точки за спроведување на истражување за идентификација на изворот и причините за пречекорување на максимално дозволеното ниво е усогласен со Прилог 1 на Директивата (ЕК) Бр. 2002/32/ЕК

3621.

Врз основа на член 35 став (8) од Законот за ветеринарно-медицински препарати ("Службен весник на Република Македонија" бр. 42/10 и 136/11), директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство донесе

П РА В И Л Н И К
ЗА БАРАЊАТА КОИ ТРЕБА ДА ГИ ИСПОЛНУВА
ДОКТОРОТ ПО ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА КАКО
НОСИТЕЛ НА ДЕЈНОСТ ВО ПРОИЗВОДСТВОТО
НА ВЕТЕРИНАРНО-МЕДИЦИНСКИ ПРЕПАРАТИ (*)

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат барањата кои треба да ги исполнува докторот по ветеринарна медицина како носител на дејност во производството на ветеринарно-медицински препарати.

Член 2

(1) Докторот по ветеринарна медицина како носител на дејност во производството на ветеринарно-медицински препарати треба да поседува диплома за завршено високо образование од областа на ветеринарната медицина.

(2) Доколку докторот по ветеринарна медицина од став (1) на овој член се стекнал со диплома доктор по ветеринарна медицина во образовна институција чија наставна програма не ги опфаќа областите дадени во Прилогот кој е составен дел на овој правилник треба да достави доказ за познавање на областите од Прилогот на овој правилник стекнати во друга високообразовна институција како наставна програма или како соодветна обука во времетраење од најмалку 6 месеци за секоја област одделно.

(3) Докторот по ветеринарна медицина од став (1) на овој член треба да има стекнато практично искуство од најмалку една година кај еден или повеќе одобрени производители вршејќи активности за квалитативна анализа на медицински препарати или квантитативна анализа на активните супстанции и тестирање и проверка која се прави за обезбедување на квалитет на ветеринарно-медицинските препарати.

(4) Докторот по ветеринарна медицина од став (1) на овој член треба да поседува лиценца за работа издадена од Ветеринарната Комора на Република Македонија.

Член 3

Овој правилник влегува на сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 13-3773/3
22 ноември 2012 година
Скопје

Директор,
Дејан Рунтевски, с.р.

Прилог

- Експериментална физика,
- Општа и неорганска хемија,
- Органска хемија,
- Аналитичка хемија,
- Фармацевтска хемија, вклучително и анализа на медицински препарати,
- Општа и применета биохемија (ветеринарна),
- Физиологија,

(*) Со овој правилник се врши усогласување со одредбите на Директивата 2001/82/ЕК на Европскиот Парламент и на Советот од 6 Ноември 2001 година за Кодекс во однос на ветеринарно-медицинските препарати на Заедницата CELEX бр. 32001L0082; изменета и дополнета со Директивата 2004/28/ЕК на Европскиот Парламент и на Советот од 10 Февруари 2004 година CELEX бр. 32004L0028; изменета и дополнета со Директивата 2009/9/ЕК CELEX бр. 32009L0009; изменета и дополнета со Регулативата (ЕК) Бр. 470/2009 на Европскиот Парламент и на Советот од 6 мај 2009 година; изменета и дополнета со Директивата 2009/53/ЕК на Европскиот Парламент и на Советот од 18 јуни 2009 година CELEX бр. 32009L0053; изменета и дополнета со Регулативата (ЕК) Бр. 596/2009 на Европскиот Парламент и на Советот од 18 јуни 2009 година CELEX бр. 32009R0596

- Микробиологија,
- Фармакологија,
- Фармацевтска технологија,
- Токсикологија,
- Фармакогнозија (наука за составот и влијанијата на активните состојки од природни супстанции од растително и животинско потекло).

3622.

Врз основа на член 76 став (11) од Законот за безбедност на храната („Службен весник на Република Македонија“ бр. 157/10, 53/11 и 01/12), директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство донесе

П РА В И Л Н И К
ЗА НАЧИН НА ВРШЕЊЕ НА ОФИЦИЈАЛНИ КОН-
ТРОЛИ ЗА ВЕРИФИКАЦИЈА НА ПРОПИСИТЕ ЗА
БЕЗБЕДНОСТ НА ХРАНАТА ЗА ЖИВОТНИ

Член 1

Со овој правилник се пропишува начинот на вршење на официјалните контроли за верификација на прописите за безбедност на храната за животни.

Член 2

(1) Официјалниот ветеринар врши официјални контроли на безбедноста на храната за животни во сите фази на производство, преработка, складирање и дистрибуција на храната за животни.

(2) Официјалните контроли од став (1) на овој член се спроведуваат со цел да се утврди:

- а) безбедноста на храната за животни и
- б) исполнувањето на ветеринарно-санитарните услови во сите фази на процесот на производство, преработка, складирање и дистрибуција на храната за животни.

Член 3

Официјалните контроли за утврдување на безбедноста на храната за животни се вршат како:

- а) редовни официјални контроли и
- б) вонредни официјални контроли (во случај на сомнеж или друга потреба).

Член 4

При официјални контроли за безбедност на храната за животни при увоз се врши:

- а) проверка на документацијата која ја придружува пратката со храна за животни;
- б) проверка на идентитетот на пратката со храна за животни со цел да се верификува соодветноста на пропратните документи со фактичката состојба и утврдување на видот, потеклото и дестинацијата на пратката;
- в) физички преглед на пратката кој се состои од:
 - проверка на хигиенските услови под кои е превезувана пратката со храна за животни;
 - проверка на пакувањето и ознаките на пакувањето (печати, етикети, декларации итн.);
 - проверка на нето тежината на пратката и доколку е неопходно, вкупната тежина на целата пратка;
 - во случај на храна за животни во конзерви, по случаен избор, се вршат проверки на состојбата на конзервите и се земаат примероци од нивната внатрешност;
 - проверка на температурата под кои е превезувана пратката со храна за животни како и температурата на самиот производ;
 - органолептички преглед на храната за животни: мирис, боја, конзистентност итн.;
 - едноставни физички или хемиски испитувања како што се сечење, топење и готвење;
 - лабораториски анализи во согласност со одредбите од Правилникот за начинот и постапката за земање примероци, начин и методи на вршење лабораториски анализи на храната за животни како и други лабораториски анализи кои се сметаат за неопходни и
 - лабораториски анализи на резидуи од ветеринарно медицински препарати и контаминенти.

Член 5

(1) Во објектите за производство и преработка на храната за животни, официјалниот ветеринар врши официјална контрола на:

а) документацијата пропишана согласно Закон за безбедност на храната, Законот за безбедност на храната за животни и подзаконските акти донесени врз основа на овие закони;

б) исполнувањето на барањата во однос на објектите, опремата, приборот и постројките за производство, преработка и складирање на храната за животни како и правилата за добра хигиенска и добра производна пракса и

в) безбедноста на храната за животни.

(2) При спроведувањето на контролите од став (1) на овој член, официјалниот ветеринар треба да ја провери техничко – технолошка постапка и ветеринарно-санитарните услови во текот на производството и преработката со цел да потврди дека тие се спроведуваат на начин на кој се отстрануваат или минимизираат потенцијалните опасности од грешки како и дека се избегнува контаминација и несакани ефекти на безбедноста, квалитетот на производот и животната средина.

Член 6

При официјални контроли за безбедност на храната за животни во прометот на храната за животни, се врши контрола на:

а) ветеринарно-санитарните услови на превозното средство, опремата и приборот за превоз и промет и

б) ветеринарно-санитарните услови на складирањето, употреба односно користењето на храната за животни во храната на животните.

Член 7

Со денот на влегување во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за начинот на вршење на ветеринарно-санитарна контрола на добиточна храна („Службен весник на Република Македонија“ бр. 20/05 и 28/06).

Член 8

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 21-4551/3

1 ноември 2012 година
СкопјеДиректор,
Дејан Рунтевски, с.р.

3623.

Врз основа на член 36 став (2) од Законот за безбедност на храната за животни („Службен весник на Република Македонија“ бр. 145/10, 53/11 и 1/12), директорот на Агенција за храна и ветеринарство донесе

Л И С Т А
НА СУРОВИНИ, МАТЕРИЈАЛИ И ДРУГИ ПРОИЗВОДИ ЧИЕ СТАВАЊЕ ВО ПРОМЕТ И УПОТРЕБА
СЕ ЗАБРАНЕТИ *

1. Со оваа листа се пропишуваат сировини, материјали и други производи чие ставање во промет и употреба се забранети.

2. Сировини, материјали и други производи чие ставање во промет и употреба се забранети се следните:

2.1 Феџес, урина како и содржина на дигестивниот тракт добиена од празнењето или отстранувањето на истиот, без оглед на третманот или добиената мешавина;

2.2 Кожа третирана со материјали за штавене, вклучувајќи ги и нејзините отпадоци;

2.3 Семиња и саден материјал кои, по жетвата, се подложени на посебен третман со производи за заштита на растенијата во зависност од нивната дестинација, и било какви нивни нус-производи;

2.4 Дрво, вклучувајќи ја и пилевината или другите материјали добиени од дрвото, третирани со конзерванси за дрво или биоциди производи;

2.5 Сите отпадни материји добиени во текот на различни фази од процесот на третман на урбаните, домашните и индустриските отпадни води, наведени во законодавството на Република Македонија за третман на урбани води, без оглед на било каков третман на овие отпадни материји и без оглед на изворите на отпадните води;

2.6 Цврст урбан отпад како што е отпад од домаќинствата или комунален отпад;

2.7 Пакувања и делови на пакувањата кои произлегуваат од употребата на производи на земјоделско-прехранбената индустрија; и

2.8 Протеински производи добиени од квасци од сората Candida култивирани на п-алкани.

3. Оваа листа влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 21-3544/3

5 септември 2012 година
СкопјеДиректор,
Дејан Рунтевски, с.р.

СПОГОДБИ

3624.

Врз основа на член 228 од Законот за работни односи (пречистен текст „Сл. весник на РМ“ 52/12) и член 128 од Колективниот договор за текстилна индустрија на РМ, Синдикатот на работниците од текстилната, кожарската и чевларската индустрија на РМ и Здружението за текстилна индустрија при Организацијата на работодавачи на Македонија на ден 16.11.2012 склучија

СПОГОДБА
ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ВАЖНОСТА НА КОЛЕКТИВНИОТ ДОГОВОР ЗА ТЕКСТИЛНА ИНДУСТРИЈА
НА РМ

1. Важноста на Колективниот договор за текстилна индустрија на РМ, склучен на 7.11.2007 година, продолжен со Спогодба за измени, дополнување и продолжување на важноста на Колективниот договор за текстилна индустрија на РМ, склучена на 4.11.2009 година, продолжува да важи за период од 2 години од денот на склучувањето на оваа Спогодба.

2. Спогодбата се регистрира во Министерството за труд и социјална политика на РМ и се објавува во „Службен весник на РМ“.

Бр. 0101-17

16 ноември 2012 година
Скопје

Бр. 0101-28/1

16 ноември 2012 година
СкопјеОрганизација на работодавачи
на Македонија
Здружение за текстилна
индустрија,
Претседател,
Димитар Поповски, с.р.
Ангел Димитров, с.р.Синдикат на работниците
од текстилната, кожарската
и чевларската индустрија,
Претседател,
Ангелко Ангелковски, с.р.

3625.

Врз основа на член 123 од Колективниот договор за текстилна индустрија на РМ („Сл. весник на РМ“ број 134/2009), а во врска со член 277 став 2 од ЗРО (пречистен текст „Сл. весник на РМ“ бр. 52/12), член 8 од Законот за минимална плата во РМ („Сл. весник на РМ“ бр. 11/12), Синдикатот на работниците од текстилната, кожарската и чевларската индустрија на РМ. и Здружението

(*) Со оваа листа се врши усогласување со Регулаторната (ЕК) Бр. 767/2009 на Европскиот Парламент и на Советот од 13 јули 2009 година за ставање во промет и употреба на храна за животни, со која се изменува Регулаторната на Европскиот парламент и Советот (ЕК) Бр. 1831/2003 и со која се отповикува Директивата на Советот 79/373/ЕЕЗ, Директива на Комисијата 80/511/ЕЕЗ, Директивите на Советот 82/471/ЕЕЗ, 83/228/ЕЕЗ, 93/74/ЕЕЗ, 93/113/ЕК и 96/25/ЕС и Одлука на Комисијата 2004/217/ЕК

на текстилна индустрија при Организацијата на работодавачи на Македонија на ден 16.11.2012, склучија

У С О Г Л А С У В А Њ Е НА КОЛЕКТИВНИОТ ДОГОВОР ЗА ТЕКСТИЛНАТА ИНДУСТРИЈА НА РМ

Член 1

Во член 6, во ставот 1 зборовите “во висина од 5 плати” се заменуваат со зборовите “согласно Законот за облигационите односи”.

Став 2 од член 6 се брише.

Член 2

Членот 31 се менува и гласи

„Основната плата се определува врз основа на барањата на работното место (стручна подготовка, стекнати вештини, сложеноста и одговорноста на работното место), а се утврдува така што коефициентот на сложеност на работното место на кое работникот работи според договорот за вработување се множи со пресметковната вредност за единица коефициент за најнизок степен на сложеност (досегашна најниска плата)

Основната плата за одделни степени на сложеност, согласно став 1 на овој член се добива за 100% остварена норма и полно работно време.

Основната плата не може да биде пониска од минималната плата утврдена со закон.,,

Член 3

Чле 32 се менува и гласи:

„При утврдување на пресметковната вредност за единица коефициент за најнизок степен на сложеност се поаѓа особено од: трошоците на живот, економските можности, општото ниво на платите на дејност, нивото на продуктивноста, економичноста, рентабилноста, социјалните давања и други економски и социјални фактори.

Пресметковната вредност на единица коефициент за најнизок степен на сложеност потписниците на овој Колективен договор го утврдуваат најмалку еднаш годишно, а најдоцна до 31.12 за наредната година.

Пресметковната вредност на единица коефициент за најнизок степен на сложеност за 2012 година се утврдува во висина од 6.263,00 денари.

Со колективен договор на ниво на работодавач може да се утврди повисока пресметковна вредност на единица коефициент за најнизок степен на сложеност утврдена во став 3 од овој член.,,

Член 4

Во член 35 став 1 се менува и гласи:

„Со колективен договор на ниво работодавач можат да се утврдат и други групи на степени на сложеност во рамките на претходниот член, како и на повисоки степени на сложеност за типични работни места.,,

Член 5

Насловот „Информирање на работниците,, се менува и гласи:

„ИНФОРМИРАЊЕ И КОНСУЛТИРАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ,,

Член 6

По членот 93 се додава нов член 93 а кој гласи:

„Консултирање значи размена на мислења и воспоставување на дијалог меѓу претставниците на синдикатот, односно работниците и работодавачот секогаш кога е потребно во случаите утврдени со закон, а особено за економска состојба, за одлуките кои можат да доведат до суштински промени во организацијата на работата или договорните обврски, во случај на пренесува-

ње на трговското друштво, како и кога работодавачот има намера да спроведе колективни отпуштања.,,

Член 7

Усогласувањето на Колективниот договор за текстилна индустрија на РМ стапува на сила со денот на потпишувањето на усогласувањето.

Усогласувањето на Колективниот договор за текстилна индустрија на РМ се објавува во „Службен весник на РМ“.

Бр. 0101-17/1

16 ноември 2012 година
Скопје

Организација на работодавачи
на Македонија
Здружение за текстилна
индустрија,

Претседател,
Димитар Поповски, с.р.
Ангел Димитров, с.р.

Бр. 0101-28/2

16 ноември 2012 година
Скопје

Синдикат на работниците
Од текстилната,
кожарската и чевларската
индустрија на РМ,

Претседател,
Ангелко Ангелковски, с.р.

3626.

Врз основа на член 228 од Законот за работни односи (пречистен текст „Сл. весник на РМ 52/12) и член 127 од Колективниот договор за текстилна индустрија на РМ, Синдикатот на работниците од текстилната, кожарската и чевларската индустрија на РМ и Здружението за текстилна индустрија при Организацијата на работодавачи на Македонија на ден 16.11.2012 склучија

С П О Г О Д Б А ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ВАЖНОСТА НА КОЛЕКТИВНИОТ ДОГОВОР ЗА КОЖАРСКА И ЧЕВЛАРСКА ИНДУСТРИЈА НА РМ

1. Важноста на Колективниот договор за кожарска и чевларска индустрија на РМ, склучен на 7.2.2008 година, продолжен со Спогодба за измени, дополнување и продолжување на важноста на Колективниот договор за кожарска и чевларска индустрија на РМ, склучена на 4.2.2010 година, продолжува да важи за период од 2 години од денот на склучувањето на оваа Спогодба.

2. Спогодбата се регистрира во Министерството за труд и социјална политика на РМ и се објавува во „Службен весник на РМ“.

Бр. 0101-18

16 ноември 2012 година
Скопје

Организација на работодавачи
на Македонија Здружение
за текстилна индустрија,

Претседател,
Костадинов Барзов, с.р.
Ангел Димитрова, с.р.

Бр. 0101-27/1

16 ноември 2012 година
Скопје

Синдикат на работниците
од текстилната, кожарската
и чевларската индустрија,

Претседател,
Ангелко Ангеловски, с.р.

3627.

Врз основа на член 123 од Колективниот договор за текстилна индустрија на РМ („Сл. весник на РМ“ број 134/2009), а во врска со член 277 став 2 од ЗРО (пречистен текст „Сл. весник на РМ“ бр. 52/12), член 8 од Законот за минимална плата во РМ („Сл. весник на РМ“ бр. 11/12), Синдикатот на работниците од текстилната, кожарската и чевларската индустрија на РМ и Здружението на кожарско

чевларска индустрија при Организацијата на работодавачи на Македонија на ден 16.11.2012, склучија

У С О Г Л А С У В А Њ Е НА КОЛЕКТИВНИОТ ДОГОВОР ЗА КОЖАРСКО ЧЕВЛАРСКА ИНДУСТРИЈА НА РМ

Член 1

Во член 6, во ставот 1 зборовите “во висина од 5 плати” се заменуваат со зборовите “согласно Законот за облигационите односи”.

Став 2 од член 6 се брише.

Член 2

Членот 31 се менува и гласи

„Основната плата се определува врз основа на барањата на работното место (стручна подготовка, стекнати вештини, сложеноста и одговорноста на работното место), а се утврдува така што коефициентот на сложеност на работното место на кое работникот работи според договорот за вработување се множи со пресметковната вредност за единица коефициент за најнизок степен на сложеност. (досегашна најниска плата)

Основната плата за одделни степени на сложеност, согласно став 1 на овој член се добива за 100% остварена норма и полно работно време.

Основната плата не може да биде пониска од минималната плата утврдена со закон.,,

Член 3

Член 32 се менува и гласи:

„При утврдување на пресметковната вредност за единица коефициент за најнизок степен на сложеност се поаѓа особено од: трошоците на живот, економските можности, општото ниво на платите на дејност, нивото на продуктивноста, економичноста, рентабилноста, социјалните давања и други економски и социјални фактори.

Пресметковната вредност на единица коефициент за најнизок степен на сложеност потписниците на овој Колективен договор го утврдуваат најмалку еднаш годишно, а најдоцна до 31.12 за наредната година.

Пресметковната вредност на единица коефициент за најнизок степен на сложеност за 2012 година се утврдува во висина од 6.263,00 денари.

Со колективен договор на ниво на работодавач може да се утврди повисока пресметковна вредност на единица коефициент за најнизок степен на сложеност утврдена во став 3 од овој член.,,

Член 4

Во член 35 став 1 се менува и гласи:

„Со колективен договор на работодавач можат да се утврдат и други групи на степени на сложеност во рамките на претходниот член, како и на повисоки степени на сложеност за типични работни места.,,

Член 5

Насловот „Информирање на работниците,, се менува и гласи:

„ИНФОРМИРАЊЕ И КОНСУЛТИРАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ,,

Член 6

По членот 93 се додава нов член 93 а кој гласи:

„Консултирање значи размена на мислења и воспоставување на дијалог меѓу претставниците на синдикатот, односно работниците и работодавачот секогаш кога е потребно во случаите утврдени со закон, а особено за економска состојба, за одлуките кои можат да доведат до суштински промени во организацијата на работата или договорните обврски, во случај на пренесува-

ње на трговското друштво, како и кога работодавачот има намера да спроведе колективни отпуштања.,,

Член 7

Усогласувањето на Колективниот договор за кожарско чевларска индустрија на РМ стапува на сила со денот на потпишувањето на усогласувањето.

Усогласувањето на Колективниот договор за кожарско чевларска индустрија на РМ се објавува во „Службен весник на РМ“.

Бр. 0101-18/1
16 ноември 2012 година
Скопје

Организација на работодавачи
на Македонија
Здружение на кожарко и
чевларската индустрија

Претседател,
Костадин Барзов, с.р.
Ангел Димитрова, с.р.

Бр. 0101-27/2
16 ноември 2012 година
Скопје

Синдикат на работниците
Од текстилната,
кожарската и чевларската
индустрија на РМ,

Претседател,
Анѓелко Анѓеловски, с.р.

ГЛАВЕН ДРЖАВЕН РЕВИЗОР

3628.

Врз основа на член 9 став 1 точка 6 од Законот за ревизија на инструментот за претпристапна помош (ИПА) („Службен весник на РМ“ број 66/2010), Главниот ревизор за ИПА, донесува

П Р А В И Л Н И К ЗА ФОРМАТА, СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА ИЗДАВАЊЕ И ОДЗЕМАЊЕ НА СЛУЖБЕНАТА ЛЕГИТИМАЦИЈА НА РЕВИЗОРОТ

I. Општа одредба

Член 1

Со овој Правилник се пропишува формата, содржината и начинот на издавање и одземање на службената легитимација на ревизорот (во натамошниот текст: легитимација).

II. Образец, форма и содржина на легитимацијата

Член 2

Образецот на легитимацијата е изработен од ПВЦ материјал, на бела основа, на која се печати со црна боја, изработена по стандарди ИСО ЦР – 80, со димензии 86 x 54 мм и дебелина 800 миц. Предната страна е заштитена со безбедносна холограмска фолија.

Предната страна на образецот ги содржи зборовите:

„Република Македонија”

„Ревизорско тело за ревизија на инструментот за претпристапна помош”

На левата страна има место за фотографија со димензии 20x25мм, а во продолжение простор каде се запишува името и презимето на ревизорот, регистарски број на легитимацијата, потпис на главниот ревизор за ИПА и место за печат.

Во горниот лев агол е грбот на Република Македонија во златна боја.

Задната страна на образецот на легитимацијата го содржи текстот:

„Лицето чие име, презиме и слика се наоѓаат на оваа легитимација е овластено да врши ревизија и има слободен пристап во службените простории и право на увид во документацијата на субјектот на ревизија согласно со член 21 од Законот за ревизија на инструмен-

тот за претпристапна помош (ИПА) („Службен весник на РМ“ број 66/2010).

Член 3

Со легитимацијата ревизорите вработени во Ревизорското тело се легитимираат пред субјектите на ревизијата.

Со легитимацијата ревизорите ги користат правата утврдени со член 21 од Законот за ревизија на инструментот за претпристапна помош.

III. Начин на издавање и одземање на службената легитимација

Член 4

Легитимацијата се издава на ревизорите вработени во Ревизорското тело, за извршување на работи и задачи од областа на ревизијата.

Ревизорот на кој ќе му престане работниот однос во Ревизорското тело за ревизија на инструментот за претпристапна помош, ја враќа службената легитимација и истата се поништува.

Член 5

Ревизорот кој ја изгубил легитимацијата или на друг начин останал без неа, веднаш, а најдоцна во рок од 3 дена писмено го известува Ревизорското тело за ревизија на инструментот за претпристапна помош, наведувајќи ги причините поради кои останал без легитимацијата.

Изгубената или оштетената легитимација се заменува со нова која што содржи нов регистарски број.

Трошоците за издавање на нова легитимација заради губење или оштетување на легитимацијата, ревизорот ги надоместува од сопствени средства.

Член 6

За секое издавање, заменување, поништување, губење или оштетување на легитимацијата се води евиденција.

Евиденцијата од став 1 на овој член содржи податоци за: реден број, име и презиме на ревизорот вработен во Ревизорското тело за ревизија на инструментот за претпристапна помош, дата на издавање на легитимацијата, регистарски број на легитимацијата, дата на враќање, дата на заменување, дата на поништување, дата на известување за губење или оштетување на легитимацијата и забелешка.

Член 7

Образецот на легитимацијата е составен дел на овој правилник.

IV. Завршни одредби

Член 8

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 01-379/1
26 ноември 2012 година
Скопје

Главен ревизор за ИПА,
Лепосава Апостоловски Велинов, с.р.



Република Македонија
Ревизорско тело за ревизија на
инструментот за претпристапна помош

2.0x2.5cm

(Име)
(Презиме)

Регистарски број

Главен ревизор за ИПА
м.п.

Лицето чие име, презиме и слика се наоѓаат на оваа легитимација е овластено да врши ревизија и има слободен пристап во службените простории и право на увид во документацијата на субјектот на ревизија согласно со член 21 од Законот за ревизија на инструментот за претпристапна помош (ИПА) („Службен весник на РМ“ број 66/2010)



Службен весник
на Република Македонија



www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје
бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски фах 51.
Директор и одговорен уредник – м-р Тони Трајанов.
Телефон: +389-2-55 12 400.
Телефакс: +389-2-55 12 401.

Претплатата за 2012 година изнесува 10.100,00 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации: 15 дена.
Жиро-сметка: 3000000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД - Скопје.
Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје.

ISSN 0354-1622



2012149